



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 31 декември 1974
Скопје

Број 50

Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

591.

Врз основа на член 28 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 8/73 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ШТО ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА, СТРУЧНИТЕ КАДРИ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат минималните услови во поглед на техничката опрема, стручните кадри и другите услови што мораат да ги исполнуваат општинските органи за внатрешни работи (општински органи) за вршење на определени стручни работи во врска со криминалистичко-техничките работи, контролата и регулирањето на сообраќајот на патиштата, водењето на оперативните евиденции и функционирањето на системот за врски.

Член 2

За вршење на определени стручни работи во врска со криминалистичко-техничките работи општинските органи имаат приспособени и погодни работни простории одделно за фото-обработка и одделно за дактилоскопирање, сињалетичко фотографирање и вршење на други криминалистичко-технички работи.

Општинските органи имаат патнички автомобил наменет и опремен за увид и реконструкција и со оние предмети од патролниот прибор (член 3 од овој правилник) што недостасуваат во опремата за увид и реконструкција, како и ја имаат следната криминалистичко-техничка опрема: универзален несесер, комплетиран со предмети утврдени и стандардизирани од надлежната меѓуре-публичка комисија; прибор за скицирање: табла за скицирање, лењир „Т“, пластичен лењир, правоаголник, триаголник, кривулјар, агломер, разнобојни тушеви, разни видови редис-перца во раз-на големина, лењир-размерник со 1:50:100:200, обични разнобојни моливи, меки и тврди гуми за бришење, милиметарска и друга хартија и комплетен шестар во средна големина; по еден фото-апарат големина 24 × 36 мм и 6 × 6 см.; кино-камера со кино-проектор; светломер; електронски или вакум блиц; по еден апарат за зголемување со маска: големина 24 × 36 мм. и 6 × 6 см., лабораториски фењер со зелен и црвен филтер; термометар; тацни за развивање и фиксирање; саат за темна комора; фен за сушење на филмови; апарат за сушење фотографии; гумен валјак; ва-га за мерење на хемикалии; столна лупа; стаби-лен статив со панорамска глава; столица и таб-лица за сињалетичко фотографирање; три реф-лектори; стакал за мерење на височина; дакти-лоскопска масичка со метална плоча и гумен валјак; акумулаторска ламба или опрема за но-к-но осветлување; електрично решо од 1000 вати и друг придружен фото прибор.

За вршење стручни работи во врска со кри-миналистичко-техничките работи, општинските ор-гани имаат најмалку по еден работник со нај-малку средна стручна спрема и со стручна оспо-собеност за вршење на тие работи.

Член 3

Општинските органи го имаат следниот нај-мал број на моторни возила и техничка опрема за вршење на определени стручни работи во вр-ска со контролата и регулирањето на сообраќајот на патиштата: патнички автомобил и два мото-цикли опремени со патролен прибор кој содржи: комплет „АДКОСКОП“, рачна батериска лампа, кутија за укажување прва помош, чанта за об-расци, блокчиња, мапа за скицирање и пишува-ње со тврда подлога, фото-апарат, кредит, индекс на бои за возила, покривач за лешени и авто-кар-та на СФРЈ; радар за контрола брзината на дви-жењето на возилата; уред за мерење обоеноста на издувните гасови кај возилата; уред за мере-ње буката на возилата и уред за мерење слобод-ниот од на тркалото на управувачот.

Патролниот прибор од претходниот став во патничкиот автомобил се состои и од радио-ста-ница, подвижни сообраќајни знаци А-27 и Б-29, кружен мерач и сообраќајни столбчиња, а при-борот на мотоциклот и од пантлика.

Член 4

Патничките автомобили и мотоциклите (чл. 2 и 3 од овој правилник) се обоени со плаво-бела боја на начин определен од надлежната меѓуре-пуб-личка комисија.

Член 5

За водење на оперативните евиденции опш-тинските органи имаат најмалку по еден работ-ник со средна стручна спрема и работно иску-ство во траење од најмалку 5 години на оператив-ни работи, како и една одделна работна просто-рија со картотечни маси со подвижни базени за сложување на картоните и рафтови за класи-фикација и одложување на оперативната доку-ментација.

Член 6

За функционирањето на системот за врски општинските органи ја имаат следната минимал-на техничка опрема: телепринтер по еден во се-кој општински орган, освен во општинскиот орган на Собранието на општината на град Скопје кој има најмалку четири, и по еден во секоја ста-ница на милиција и самостојно одделение на ми-лиција, доколку станицата или одделението не се сместени во зградата на општинскиот орган; канален ТГ уред; телеграфска централа од 2—5 броја, освен во општинскиот орган на Собранието на општината на град Скопје која има најмалку 15 броја; УКБ — радио станица; посебна локална радио-мрежа — симплексна или семидуплексна или заедничка семидуплексна радио-мрежа за два или повеќе општински органи; колска радио-станција за дежурна служба во општински орган и во секоја станица на милиција и самостојно од-деление на милиција, доколку станицата или од-делението не се сместени во зградата на општи-нскиот орган, како и за секое моторно возило што

служи за оперативни потреби; позорни и патролни радио-станции за секое позорно место и патрола; ССВ комплетна КБ радио-станција од 100 вати; агрегат за неизменична струја; агрегат за полнење акумулатори; АКУ батерија од 24 волти, освен за општинскиот орган на Собранието на општината на град Скопје, кој има по една таква батерија за секој телепринтер, УКБ — радио-станција, ССВ комплетна КБ радио станица од 100 вати и автоматска телефонска централа; комплет на инструменти и алат за превенција во одржување на уредите и отклонување на дефектите од прва степен и комплетен команден стол, освен за општинскиот орган на Собранието на општината на град Скопје, кој има најмалку два такви стола.

Член 7

Покрај опремата од член 6 на овој правилник општинските органи имаат и автоматска телефонска централа со капацитет определен во проектот за телефонско-телеграфска врска.

Во секој општински орган задолжителен е приклучокот за бројот „92“.

Член 8

Работниците што работат на системот за врски имаат најмалку средна стручна спрема со положен испит од радиотелеграфијата.

Член 9

За ракување со техничката опрема од чл. 6 и 7 од овој правилник општинските органи имаат соодветен број на работници, зависно од видот, сложеноста и бројноста на техничката опрема со која располага органот.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Број 05-15778/1

5 декември 1974 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

592.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Прегледот за вреднување на работните места од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи бр. 014-18327, од 31 декември 1973 година склучена меѓу работниците на Основната организација на здружениот труд Филијала Скопје во состав на Стопанската банка во Скопје, на седницата одржана на 27 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Прегледот за вреднување на работните места од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи бр. 014-18327 од 31 декември 1973 година склучена меѓу работниците на Основната организација на здружениот труд Филијала Скопје во состав на Стопанската банка во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Филијала Скопје во состав на Стопанската банка во Скопје на начин определен во статутот на филијалата за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 104/73 од 3 јули 1974 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 4 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73).

Во текот на претходната постапка и на седницата одржана на 27 ноември 1974 година Судот утврди дека во членот 6 на Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи е определено при вреднувањето на работните места во бодови да се земаат предвид следните основи: видот на работното место, стручната подготовка потребна за работното место, сложеноста и тежината на работните задачи, потребното искуство, одговорноста и ризикот во вршењето на работата, одговорноста за организирање и координација во работењето, интензитетот на физичкото и психичкото напегнување, условите за работа и посебните услови. Во членот 7 од истата спогодба е определено дека вреднувањето на работните места во бодови се утврдува во Прегледот за вреднување на работните места, кој е составен дел на означената спогодба, а содржи: реден број на работното место, назив на работното место, стручна подготовка и вреднување на работното место во бодови. Судот утврди дека Прегледот за вреднување на работните места не содржи мерила за вреднување на секој од основите утврдени во спомнатиот член 6 од спогодбата, односно дека за секој од овие основи посебно не е утврден соодветниот број на бодови туку е утврден само вкупниот број на бодови за секое работно место.

Во остварувањето на уставното начело за распределба според трудот работниците во основната организација на здружениот труд, согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, покрај другото ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, како и начинот за пресметување и исплата на личните доходи. Со оглед на тоа што работниците од Филијалата на Стопанската банка во Скопје во членот 6 од самоуправната спогодба ги утврдиле само основите за распределба на средствата за лични доходи, а во Прегледот за вреднување на работните места не ги утврдиле мерилата за влијанието на секој од утврдените основи врз придонесот на работникот во остварувањето на доходот на основните организации, Судот утврди дека означениот Преглед не е во согласност со членот 22 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница, без претходно одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на предметот на спорот не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

У. бр. 104/73
27 ноември 1974 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групе, с. р.

593.

Врз основа на членот 32 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 43/73, 23/74 и 38/74), Заедничката комисија за општествено договарање во општествените дејности, утврдува

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Во образецот РДо-6 кој е составен дел на Методологијата за искажување на потребните податоци за следење на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и Општествениот договор за организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Сл. весник на СРМ“, бр. 1/74), се вршат следните дополненија:

1. На редниот број 4 во колоната 2 во текстот во вториот ред, по зборовите „општествено политичките заедници“ се додаваат зборовите „и на са-

моуправните интересни заедници“. На редниот број 4 се искажуваат и средствата за лични доходи на избраните и именуваните лица од Собранијата на самоуправните интересни заедници и нивните извршни органи, со кои според членот 2 став 3 алинеја 1 од Општествениот договор, се намалува доходот за распределба.

2. На редниот број 4 во колоната 2 на крајот од текстот се става записка, а потоа се додаваат зборовите „како и посебните додатоци на личните доходи на инспекторите одредени со одлука на органите на ОПЗ“, со кои, според чл. 2 став 3 алинеја 4 од Општествениот договор се намалува доходот за распределба.

3. Во образецот „РДо-7“ Пресметка за утврдување на елементите за распределба на доходот на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и дел за лични доходи и други лични примања во колоната 1 помеѓу зборовите „ниже стручно и средно стручно“ се додаваат зборовите „средно за одредено занимање“, а во колоната 3 за овие вработени се додава бројката „1,50“ согласно на одредбите на чл. 3 од Општествениот договор.

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1974 година.

Декември 1974 година

Скопје

Заедничка комисија

Претседавач,

м-р Славко Гелевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

299.

Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 138 став 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ

I

Со оваа одлука се врши усогласување на пензиите и другите примања со движењето на просечните трошоци на животот во Републиката во 1974 година и со процентот на разликата помеѓу конечно утврдениот индекс на движењето на трошоците на животот во 1973 година и извршеното усогласување на пензиите во 1974 година според оценетиот износ на движењето на трошоците на животот во 1973 година.

На зголемување од претходниот став подлежат и привремените пензии според член 38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, сразмерниот дел на пензијата определен за времето поминато на работа во СФРЈ, на корисниците на пензии врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување остварени со важност до 31 декември 1973 година, како и исклучително признаените пензии според член 27 и 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување остварени до 30 јуни 1974 година.

II

Старосните, инвалидските и семејните пензии без заштитниот додаток определени од пензиска основа во која се влезени личните доходи остварени заклучно со 31 декември 1973 година, како и пензиите од точка I став 2 од оваа одлука се зголемуваат за 17,23% и 80 динари во фиксен износ.

III

Паричниот надоместок за телесно оштетување, како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 24,5%.

Одредбите од претходниот став ќе се применуваат при остварувањето на паричниот надоместок за телесно оштетување од 1 јануари 1975 година.

IV

Ако според конечно утврдениот индекс на движењето на просечните трошоци на животот за 1974 година во однос на 1973 година се покаже разлика поголема од 1% во однос на оценетиот износ на движењето на тие трошоци (24%), дополнително ќе се изврши соодветна корекција на усогласувањето на пензиите и другите примања по таа основа, а до колку процентот на разликата биде понизок од 1% тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пензиите и другите примања со движењето на просечните трошоци на животот во 1976 година.

V

Пензиите на учесниците во НОВ од пред 9. 9. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа по член 38 став 4 од Законот за основни права од пензиското и инвалидското осигурување, аконтативно се зголемуваат за 20%.

Усогласувањето на пензиите од претходниот став ќе се изврши по утврдувањето од надлежниот орган на просечниот личен доход на вработените во Југославија во 1974 година.

VI

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точката II, III и V од оваа одлука служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, односно износот на другите примања што на корисникот му следуваат за месец декември 1974 година, не земајќи го предвид зголемувањето на пензиите според Одлуката за вонредна валоризација на пензиите („Службен весник на СРМ“ бр. 40/74).

VII

На пензиите зголемени според одредбите на точката II од оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

VIII

При определувањето на зголемувањето на семејните пензии според оваа одлука, два и повеќе корисници на пензија по иста основа се сметаат како еден корисник.

IX

Зголемувањето по оваа одлука следува од 1 јануари 1975 година.

X

Усогласувањето на пензиите и другите примања според одредбите на оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиите и другите примања за кои е донесено решение до влегувањето во сила на оваа одлука — од Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмено решение,

2) на пензиите и другите примања за кои решение за остварување на правото ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука од овластените стручни служби за донесување на решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен, при донесувањето на решението.

XI

Појасненија за примената на одредените одредби од оваа одлука дава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

XII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2764/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

300.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 26 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Најнискиот износ на пензиите за 1975 година изнесува 560 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2763/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

301.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 125 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ

I

Граничниот износ на најниското пензиско примање за определување височината на заштитниот додаток на пензијата, почнувајќи од 1 јануари 1975 година, се утврдува во износ од 1.100 динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање од претходната точка на корисниците на пензија кои имаат право на таков додаток на ден 1 јануари 1975 година ќе го изврши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2761/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

302.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 23 и 24 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈВИСОКИТЕ ПЕНЗИСКИ ОСНОВИ ЗА 1975 ГОДИНА****I**

Граничниот износ на највисоките пензиски основи од кои може да се одреди пензија во 1975 година се определува во износ, и тоа:

- за осигурениците кои работеле на работни места за кои се бара висока стручна подготовка (I категорија) 6.850 динари
- за осигурениците кои работеле на работни места за кои се бара виша стручна подготовка, односно стручна подготовка на висококвалификуван работник (II категорија) 5.480 динари
- за осигурениците кои работеле на работни места за кои се бара средна стручна подготовка, односно стручна подготовка на квалификуван работник (III категорија) 4.380 динари
- за осигурениците кои работеле на работни места за кои се бара нижа стручна подготовка, односно стручна подготовка на приучен-полуквалификуван работник (IV категорија) 3.560 динари
- за осигурениците кои работеле на работни места за кои не се бара стручна подготовка (V категорија) 2.740 динари

II

Износите од точката I на оваа одлука се применуваат за определување на пензиите во чија пензиска основа се пресметани во целост или делумно личните доходи од 1974 година.

III

На уживателот на пензија чија пензија е определена од пензиската основа утврдена според точка I од оваа одлука, а на кој просечниот месечен личен доход остварен во пресметковниот период е поголем од таа основа, на негово барање, повторно ќе се определи пензија спрема највисоката пензиска основа која ќе се утврди во наредните години после 1975 година.

Повторно определената пензија по оваа точка припаѓа од 1 јануари на односната година, без примена на одлуките за валоризација на пензиите.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2765/1
27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

303.

Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА****I**

Важноста на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиското и инвалидското осигурување за 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), се продолжува и за 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2738/1
27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

304.

Врз основа на член 148 и 149 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА****I**

Важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), се продолжува и за 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2739/1
27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

305.

Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1975 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидността над утврдениот просек во 1974 година плаќаат сите организации кои според својата дејност спаѓаат во групите на дејности во кои бројот на инвалидите го надминува определениот просек и се опфатени со оваа одлука.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите кои според својата дејност се распределени во следните групи на дејности:

121, 122, 124, 129, 211, 412 и 812	по стапка 0,35% бруто односно 0,49% нето
116, 120, 127, 511 и 515	по стапка 0,48% бруто односно 0,67% нето
117, 620 и 740	по стапка 0,56% бруто односно 0,78% нето
114, 115	по стапка 0,79% бруто односно 1,10% нето

III

Работните организации кои вработуваат инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стапката на додатниот придонес од точка II на оваа одлука, и тоа:

- за 10% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници,
- за 15% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници,
- за 20% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот до 50 активни осигуреници.

Во бројот на вработени инвалиди на трудот не влегуваат оние кои работната организација е должна да ги вработи согласно Законот.

За измена на стапките односно престанување на обврските за плаќање на овој придонес поради знатно изменети услови односно околности кај одделни организации, одлучуваат стручните служби на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, по службена должност или на предлог на заинтересираната организација.

IV

Основица за пресметување на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидността над утврдениот просек, претставува бруто личниот доход остварен од работа на работниците во редовно работно време, од работа подолга од полното работно време и од дополнителна работа.

По исклучок, поради тоа што сметано од 1. IV. 1974 година дојде до промена на бруто износите на личните доходи кои служат како основа за пре-

сметување на придонесот, пресметувањето на додатниот придонес се врши по нето стапки определени со точката II на оваа одлука, од основницата што ја сочинува нето личниот доход остварен од работа во редовно работно време, од работа подолга од полното работно време и по основа на дополнителна работа, а го плаќаат организациите од својот доход.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2745/1
27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

306.

Врз основа на член 151 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ И ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во паушален износ се утврдува:

- 1) за домашни помошнички што се ангажираат од приватни домаќинства или лица за вршење на домашни работи, и
- 2) за лица кои по завршувањето на школувањето се наоѓаат на задолжителна практична работа или се на доброволна практика, ако работат со полно работно време.

II

Паушалните износи на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за осигурениците од точка I на оваа одлука се утврдуваат, и тоа:

— за лицата со висока стручна подготовка во износ од	252,40 динари
— за лицата со виша стручна подготовка односно стручна подготовка на висококвалификуван работник во износ од	231,35 динари
— за лицата со средна стручна подготовка односно стручна подготовка на квалификуван работник во износ од	210,30 динари
— за лицата со останати степени на стручна подготовка, како и за лицата без стручна подготовка во износ од	147,20 динари

III

Утврдените износи на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се месечни, а се плаќаат наназад.

Доколку во конкретен случај се работи за покус период од еден месец, придонесот се пресметува за секој календарски ден по 1/30 од утврдениот придонес во точката II на оваа одлука.

IV

Како основица за пресметување на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за работник на неплатено отсуство до 30 дена и работник кој со судска одлука е вратен на работа, а на кој не му е исплатен личен доход за времето кое му се признава во стаж на осигурување според важечките прописи, се зема просечниот личен доход остварен во претходната година.

Доколку во претходната година место личен доход е приман надоместок, како основица се зема основата од која е пресметан надоместокот.

V

Со денот на применувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за придонесите за пензиското и инвалидското осигурување во паушални износи и основици за пресметување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“ бр. 15/74).

VI

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2760/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

307.

Врз основа на член 151 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЛИЦАТА ОСИГУРЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Паушалните износи на придонесот за инвалидското осигурување се утврдуваат:

а) За лицата осигурени само за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикано со несреќа на работа и професионална болест, и тоа:

— лица во работен однос ако работат со помалку од половина од полното работно време,
— ученици на стручни училишта и студенти на виши и високи школи, факултети и уметнички академии, кога вршат задолжителна практична работа во училиници или работилници или кога вршат практична работа во основни и други организации на здружен труд, задруги, државни органи и органи на управата,

— лица на доброволна практика (волонтери) кои не остваруваат личен доход,

— лица кои вршат работа по основа на граѓанско-правен однос во смисла на прописите за меѓусебните односи во здружениот труд,

— југословенски државјани кои согласно важечките прописи се упатени во странство за учење односно здобивање на практика,

— странски државјани кои се наоѓаат на учење односно практика во Југославија, ако државата чиј државјани се тие, исто така постапуваат со југословенските државјани, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку;

б) За лицата осигурени само за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикано со несреќа на работа, и тоа:

— лица на организирани јавни работи од општо значење или во акции на спасување или одбрана од елементарни непогоди или несреќи,

— лица во вршење на одделни јавни функции или граѓански должности по повик на државните органи,

— лица на воена вежба во Југословенската народна армија, односно во состав на единиците на територијалната одбрана или цивилна заштита.

в) За лицата осигурени по престанокот на работниот однос или друго својство, и тоа:

— лица додека се уредно пријавени кај општинската заедница за вработување на работници, до колку се пријавени во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос,

— лица додека се наоѓаат во Југословенската народна армија на воена вежба или отслужување на воениот рок ако стапиле во рок од 30 дена по престанокот на работниот однос.

II

Паушалните износи на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за осигурениците од точката I на оваа одлука се утврдуваат, и тоа:

— за лицата со висока стручна подготовка во износ од	66,95 динари
— за лицата со виша стручна подготовка односно стручна подготовка на висококвалификуван работник во износ од	61,35 динари
— за лицата со средна стручна подготовка односно стручна подготовка на квалификуван работник во износ од	55,75 динари
— за лицата со останати степени на стручна подготовка како и за лицата без стручна подготовка во износ од	39,00 динари

III

Утврдените паушални износи на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во точката II на оваа одлука се месечни, а се плаќаат назазад.

Доколку во конкретен случај се работи за покус период од еден месец, придонесот се пресметува за секој календарски ден по 1/30 од утврдениот месечен износ на придонесот во точката II на оваа одлука.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на паушални износи на придонесот за лица осигурени за одделни права од инвалидско осигурување, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/74.

V

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2768/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

308.

Врз основа на член 147 и 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 8 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЗЕРВАТА НА ФОНДОТ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО КЕ СЛУЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

I

Од приходите остварени со придонесите за пензиското и инвалидското осигурување во 1975 година, за резервата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување се издвојуваат средства во височина од 1% од тие приходи.

II

Дел од средствата за резервата што ќе служи за обртни средства на Фондот се утврдува во височина од 10% од вкупно остварените расходи на Фондот во 1974 година.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2762/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

309.

Врз основа на член 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 и точка 19 и член 246 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ ЗАКРЕПНУВАЊЕТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1975 ГОДИНА

I

Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување ќе се издвојуваат во 1975 година наменски средства за помагање закрепнувањето на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување по стапка од 1,5% од вкупниот износ на исплатените пензиски примања и исплатениот надоместок на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и на привремениот надоместок во врска со вработувањето, освен додатокот за помош и нега.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2766/1

27 декември 1974 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

310.

Врз основа на член 147 и 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Финансискиот план на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за 1975 година се утврдува со следниве:

во мил. динари

Приходи

1. Основен придонес	1.232,71
2. Дополнителни придонеси	20,00
3. Приходи од учество на Федерацијата во финансирањето на пензиското и инвалидското осигурување	173,23
4. Учество на Републиката во финансирањето на пензиското и инвалидското осигурување	11,42
5. Други приходи	9,00
Вкупни приходи:	1.446,36

Издвојувања

1. За резервата на Фондот	12,53
2. За помагање на закрепнувањето на пензионерите	17,17
Вкупно издвојувања:	29,70
Приходи по издвојувањето	1.416,66
Вишок на расходи над приходите	33,76

Расходи

1. Старосни пензии со додатоци	653,73
2. Инвалидски пензии со додатоци	246,12
3. Семејни пензии со додатоци	244,54
4. Паричен надоместок за телесно оштетување	8,61
5. Дополнителен за помош и нега на трудови инвалиди и слепи работници	8,68
6. Надоместок за рехабилитација	8,36
7. Надоместок до стапувањето на соодветна работа	10,65
8. Надоместок поради вработување со скратено работно време	4,91

9. Надоместок поради помал личен до- ход на друга работа	1,66
10. Надоместок на патни трошоци и дневници	0,92
11. Професионална рехабилитација: — во посебни установи	3,75
— за деца	6,91
12. Инвестиции за рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот	3,00
13. Придонес за здравствена заштита на пензионерите	117,26
14. Придонес за додаток на деца	34,90
15. Придонес за станбена изградба	47,23
16. Придонес на Сојузот на заедниците	0,38
17. Надоместок на стручните служби	37,76
18. Други трошоци	11,00

Вкупни расходи: 1.450,42

II

Вишокот на расходите над приходите планирани за 1975 година ќе се покрие со расположивите средства на резервата на Фондот.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-2774/1

27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

311.

Врз основа на член 147 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1975 ГОДИНА

I

Финансирањето на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во првото тримесечје од 1975 година ќе се врши сразмерно на просечните месечни приходи и расходи на Стручната служба во 1974 година.

II

Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе се извршат во текот на временото финансирање во првото тримесечје на 1975 година чинат составен дел на финансискиот план на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 1975 година.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2752/1

27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

312.

Врз основа на член 147 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Финансискиот план на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување се утврдува со следните:

во илјади динари

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства од минатата година	36.300
2. Придонеси од:	
— инвалидските и пензиските примања	46.470
— примања по основа на реха- билитација и вработување на инвалидите на трудот	760
3. Други приходи (интерес и др.)	825

Вкупно средства 84.355

II. РАСХОДИ

1. Средства за Стручната служба	220
2. Надоместок за работа на коми- сиите во врска со донесувањето на решенија за кредит	25
3. Надоместок на филијалата на Стопанската банка — Скопје за вршење на работите на Фондот и трошоци на паричен и платен промет	650

Вкупно расходи 895

III. СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Доделени неповратни средства за станбена изградба	20.000
2. Средства за кредитирање на индивидуалната станбена изград- ба и останати расположиви средства	63.460
Вкупни средства за станбена изградба	83.460

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2753/1

27 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

313.

Врз основа на член 4 од Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Илија Бошков, од Скопје, се именува за секретар на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-2473/1
25 ноември 1974 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

314.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, Соборот на делегатите на земјоделците-корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 3 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Листата на лековите што можат да се препишуваат на товар на средствата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, која е составен дел на Одлуката за утврдување Листа на готовите лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), се дополнува со:

Ред. бр.	Назив на лекот	Производител на лекот	Форма на лекот
1	2	3	4
1.	Bebiron I	Pliva	dietetski preparat
2.	Bebiron II	"	"
3.	Bebiron S26	"	"
4.	Bisolvomycin	Zdravlje	kapsuli
5.	Bisulfan	"	tableti
6.	Butazolidin	Pliva	mast
7.	Butazolidin Alka 100	"	tableti
8.	Calagam B15	"	"
9.	Dipar	Servo Mihalj	dražei
10.	Difarsan	Bosnalijek	tableti
11.	Essentiale	"	kapsuli
12.	Eurax	Pliva	krem, losion
13.	Frenasma	Srbolek	kapsuli
14.	Gyno-Steresan	Pliva	gel, vaginalete
15.	Insulin	Galenika, Pliva	ampuli
16.	Insulinum Zince protanimatum	Pliva	ampuli
17.	Eruxol	"	mast
18.	Keflex	Lek	kapsuli, tableti
19.	Leponex	Bosnalijek	tableti
20.	Metosun	Hemofarm	mast
21.	Mogadon	Galenika	tableti
22.	Nakom	Lek	tableti
23.	Nitro-Mack-Retard	Farmakos	kapsuli
24.	Nobrium	Galenika	kapsuli
25.	Otricorten	Pliva	kapi
26.	Pholcodin	Alkaloid	kapsuli, sirup
27.	Ponstan	Zdravlje	kapsuli
28.	Regroton	Pliva	tableti
29.	Thiotal	Alkaloid	suspenzija
30.	Trasicor	Pliva	tableti
31.	Ultralan ophatamicum oleosum	Alkaloid	"
32.	Ultralan P	"	kapi
33.	Ultraproct P	"	mast, krema
34.	Vasopresin	Santor	mast, supozitorii
35.	Ventolin aerosol	Pliva	sprej
			tableti

2. Лековите од групите цитостатици, туберкулостатици, антикоагуланти средства, антиконципиентни и диетални препарати, можат да се препишуваат само по препорака од лекар-специјалист на соодветна специјалност, и тоа:

CITOSTATICI: Endoxan, Imuran, Leukeran, Methotrexant, Myelobromil, Myleran, Proresid, Puri-Nethol, Trenimon.

TUBERKULOSTATICI: Akva-pas, Al-Pas, Ciklo-serin, Disoocarban, Etambutol, Euniazid 100, Euniazid 400, Eutison, B6, Gluronazid, Isoniazid, Isovit 100+5, Isovit 400+25, Isoxyl, Monozid Muambutol, Novoserin, Pas-Alumjiniun, Pas-Natrium, Pirazinamid, Rigenicid, Sanoxyl, Tibital, Trecator, Trevintix.

ANTI-KOADILANTNI SREDSTVA: Dicumarol, Difarsan, Marcoumar, Palentan, Syncumar, Tromexan.

ANTI-KONCIPIENTNI PREPARATI: Anacyclin 101, Anovlar, Demulen 50, Euginon, Lyndiol 2,5, Neogynon 21, Stederil, Stederil d.

DIETALNI PREPARATI: Lactacid, Lactovit, Bebiron I, Bebiron II, Bebiron S28.

3. Диеталните препарати Бебирон I, Бебирон II и Бебирон S28 можат да се препишуваат само на деца до едногодишна возраст и тоа само за оние деца на кои мајчината и друга храна им е недоволна.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Број 01-818/1
3 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

315.

Врз основа на член 9 став 1 точка 3 а во врска со член 31, 32 и 50 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието, член 27 став 3 од Статутот на Општата заедница на образованието и член 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општата заедница на образованието — Скопје, Собранието на Општата заедница на образованието, на својата редовна седница, одржана на ден 25. XII. 1974 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1975 ГОДИНА

1. За 1975 година се утврдуваат следните стапки на придонесите за насочено образование, и тоа:
— 2,05% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата на распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

— 3,55% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од претходната алинеја на оваа одлука.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1975 година.

Број 4905
25 декември 1974 година
Скопје

Претседател,
проф. Димче Левков, с. р.

316.

Врз основа на член 27 од Статутот на Општата заедница на образованието, Собранието на Заедницата, на седницата од 14. VI. 1974 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1. За секретар на Општата заедница на образованието се именува МИРКО АПОСТОЛСКИ.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1974 година.

Бр. 01-851/1
17 јуни 1974 година
Скопје

Претседател на Собранието,
проф. Димче Левков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

317.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1975 година се утврдува на 7,10% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,40%, и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3,70%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,20%. Основица за пресметување на придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход. Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,20% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определени со оваа одлука.

Член 3

Вкупната стапка на придонесите од член 1 на оваа одлука во висина од 7,30% се распределува за:

— Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување 2%.

— Основните заедници на здравството и здравственото осигурување 5,30%.

Член 4

Стапките на придонесите од претходниот член се распоредуваат по видови на здравствена заштита сразмерно на распределбата од член 1 на оваа одлука во зависност од видовите кои ги содржат.

Член 5

Обврзникот на уплата на придонесот должен е при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основицата, стапката и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 6

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

02 Бр. 47/16

27 декември 1974 година

Битола

Собор на даватели
на услуги

Собор на корисници на
услуги-работници

Претседател,

Претседател,

д-р Душко Николовски, с.р. **Томе Дранговски, с.р.**

Собрание на Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување —
Битола

Претседател,

Дорче Спировски, с.р.

318.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делегати на корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати на даватели на услуги на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, врз основа на претходно прибраното мислење од основните заедници, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1975 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:

а) по стапка од 7,2% на катастарскиот приход, во кое се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,6%, и

— стапка на придонесот за правата над задолжителните видови од 3,6%;

б) по 36,00 динари за секое осигурано лице, во кој износ се содржани:

— износ од 18,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 18,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 252,00 динари за домаќинство, во кој износ се содржи:

— износ од 126,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 126,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови;

б) по 36,00 динари за секое осигурано лице, во кој износ се содржи:

— износ од 18,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 18,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови.

Член 2

Од утврдените стапки и износи во претходниот член 13% отпаѓа на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, а 87% на Основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Битола, Демир Хисар и Ресен.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-47/17

27 декември 1974 година

Битола

Собор на делегати на
даватели на услуги

Претседател,

д-р Душко Николовски, с.р.

Собор на делегати на корисници
на услуги — земјоделци

Претседател,

Раде Наумовски, с.р.

Собрание на Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување —
Битола

Претседател,

Дорче Спировски, с.р.

319.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1975 година се плаќаат и тоа:

1. За лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и други) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 60,00 динари, во кои се содржани:

— износ од 20,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 36,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови на здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување;

— износ од 4,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За учениците кои изучуваат определено занимање, односно учениците во стручните училишта со практична настава во износ од 18,00 динари во кој се содржани:

— износ од 6,00 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 11,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови на здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување;

— износ од 1,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

3. За лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурани за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука се плаќа износ од 21,60 динари, во кој се содржани:

— износ од 8,40 динари за задолжителни видови на здравствена заштита,

— износ од 13,20 динари на име придонес за правата над задолжителните видови на здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување.

4. За лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана, во износ од 18,00 динари, во кои се содржани:

— износ од 6,40 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 11,60 динари на име придонес за правата над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За уживателите на постојана помош доделена од страна на бившите Президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет во износ од 72,00 динари, во кој се содржани:

— износ од 25,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износ од 47,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за време на траењето на практичната работа во врска со наставата во износ од 10,00 динари;

2. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, лицата кои изведуваат обука во одредите на предвојничката обука, лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита, припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита во износ од 12,00 динари.

Член 3

За членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ од 50,00 динари, во кој се содржани:

— износ од 20,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита, и

— износ од 30,00 динари на име придонес за правата над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 4

Вкупните придонеси по оваа одлука се распоредуваат по заедници и тоа за:

— општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола 27,40%;

— основните заедници на здравството и здравственото осигурување Битола, Демир Хисар и Ресен 72,60%.

Член 5

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука со член 1 и 2 се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

02 број 47/21
27 декември 1974 година
Битола

Собор на делегатите
даватели на услуги
Претседател,

д-р Душко Николовски, с. р. Томе Дранговски, с. р.

Собор на делегатите
корисници на услуги —
работници
Претседател,

Собрание на Општинската заедница
на здравството и здравственото
осигурување — Битола
Претседател,
Дорче Спировски, с. р.

320.

Врз основа на член 26 став 1 точка 10 и член 27 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делегатите на корисници на услугите — работници на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, на одржаната седница на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ И ПОМОШТИ

Член 1

Во Одлуката за парични надоместоци и помошти („Службен весник на СРМ“ бр. 30/73), во член 5 точка 1 до 4 се менуваат и гласат:

- „1. За лекување вон СРМ во другите републички центри надоместокот изнесува 90,00 динари;
2. За лекување во Скопје надоместокот изнесува 60,00 динари;
3. За лекување во здравствена работна организација оддалечена над 50 км. во еден правец 40,00 динари;
4. За лекување во здравствена работна организација оддалечена над 20 до 50 км. во еден правец 25,00 динари“.

Во членот 6 точките 1 до 4 се менуваат и гласат:

- „1. За осигурено лице до 1 година возраст надоместокот за закоп изнесува 500,00 динари;
2. За осигурено лице преку 1 година до 7 години, надоместокот за закоп изнесува 750,00 динари;
3. За осигурено лице преку 7 години до 14 годишна возраст изнесува 1.000,00 динари, и
4. За осигурено лице на возраст над 14 години, надоместокот изнесува 1.200,00 динари“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:
„Височината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 250,00 динари“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното донесување и објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаи настанати по 31 декември 1974 година.

Бр. 02-47/26
27 декември 1974 година
Битола

СОБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ — РАБОТНИЦИ

Претседател,
Томе Дранговски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Претседател,
Дорче Спировски, с. р.

321.

Врз основа на член 26 став 1 точка 10 и член 27 став 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и Основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Соборот на делегатите на корисници на услугите — земјоделци на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравствено осигурување — Битола, на одржаната седница на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 1

Во Одлуката за височината на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на здравствени услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 30/73), во членот 3 точката 2 се менува и гласи:

„За лекување во стационарните здравствени работни организации осигурените лица — земјоделци учествуваат со 30% во вкупните трошоци на здравствената услуга“.

Во истиот член точката 7 се менува и гласи:

„За амбулантно-поликлиничко и стационарно лекување, редовните ученици над 15-годишна возраст и студентите до крајот на пропишаното редовно школување учествуваат со 10% во вкупните трошоци на здравствената услуга“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното донесување и објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Број 02-47/20
27 декември 1974 година
Битола

СОБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ

Претседател,
Раде Наумовски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Претседател,
Дорче Спировски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

322

Врз основа на член 22 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интегрална заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување Кочани, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 30 октомври 1974 година, донесе

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се регулира работата на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кочани (во натамошниот текст: Собрание), на соборите на делегатите на Собранието, на Извршниот одбор на Собранието и на постојаните и повремените тела на Собранието.

Член 2

Во рамките на своите овластувања утврдени се закон и Самоуправната спогодба за основање на заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието работи и своите одлуки и други акти ги донесува:

- а) на заедничка седница на сите собори на делегатите;
- б) на посебни седници на надлежните собори на делегатите, кога се одлучува рамноправно; и
- в) на одделна седница на соодветниот собор на делегатите, кога тој одлучува самостојно.

Собранието на Општинската заедница учествува во работата на Собранието на општина Кочани во согласност со Статутот на општина Кочани.

Член 3

Членот на Собранието има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и неговите собори на делегати и да учествува во разгледувањето и одлучувањето по сите прашања што се на дневен ред на седницата.

Во случај на спреченост да присуствува на седницата, членот на Собранието е должен за тоа навремено да го извести Собранието, односно соборот на делегатите.

Член 4

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата можат да присуствуваат на сите јавни седници на Собранието и соборите на делегатите, до колку Собранието поинаку не одлучи.

Претставниците на печатот, радиото и телевизијата се известуваат за седниците на Собранието и соборите на делегатите и им се обезбедуваат материјали од интерес за известување на јавноста.

II. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА

1. Верификација и престанок на мандатот на делегатите

Член 5

Верификацијата на мандатите на делегатите се врши на првата заедничка седница на Собранието по одржаните избори.

Првата заедничка седница на Собранието ја свикува и со неа раководи до изборот на претседателот на Собранието, претседателот на поранешното собрание.

Член 6

За проверка на мандатите на делегатите, Собранието избира верификациона комисија во состав од 3 члена.

Верификационата комисија, врз основа на документите поднесени од делегатите, ја проверува правилноста на нивните мандати и му поднесува на Собранието извештај со предлог за верификација на мандатите.

Член 7

По извештајот на верификационата комисија се води претрес.

Потврдувањето на мандатите на делегатите се врши со гласање од присутните делегати за целиот извештај.

Ако верификационата комисија оспорила некој мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а потоа одделно за секој оспорен мандат.

Собранието може да го одложи одлучувањето за верификација на одделен мандат ако утврди дека е потребно да се испита правилноста на спроведените избори.

Член 8

Делегатот се здобива со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

Член 9

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со закон.

Секој делегат има право да поднесе оставка. Престанокот на мандатот на делегатите во случаите од ставот 1 и 2 од овој член го утврдува Собранието врз основа на извештајот на комисијата за избор и именување.

2. Свикување на седница

Член 10

Заедничките седници на Собранието ги свикува претседателот на Собранието по сопствена иницијатива, врз основа на заклучоците на Собранието, по предлог на одделните собори на делегатите, Извршниот одбор на Собранието или секретарот на Заедницата.

Во подготовката на дневниот ред на Собранието, на претседателот на Собранието му помага секретарот на Заедницата.

Член 11

Седниците на Собранието се свикуваат по писмен пат.

Поканата за седницата содржи особено: ден и час на одржувањето на седницата, место и просторија во која ќе се одржи седницата и предлог на дневниот ред на седницата.

Кон поканата од претходниот став се прилагаат материјалите за одделните точки од дневниот ред и извод од записникот од претходната седница на Собранието.

Поканата за седницата се испраќа на делегатите најмалку 5 дена пред денот на одржувањето на седницата. По исклучок, во крајно итни и оправдани случаи, поканата за седницата може да се испрати и најмалку 3 дена пред денот на одржувањето на седницата.

Кога од оправдани причини кон поканата за седницата не може да се приложи материјал по сите точки од предложениот дневен ред, материјалот ќе им се достави на делегатите дополнително.

Член 12

На седницата на Собранието присуствуваат односно можат да присуствуваат без право на одлучување: секретарот на Заедницата, работници на Стручната служба на Заедницата, претставници на Извршниот совет и Собранието на општината, заинтересирани општествено-политички, општествени и други организации, организации на здружен труд, јавни и политички работници.

3. Тек на седницата

Член 13

Седницата на Собранието ја отвора и со неа раководи претседателот на Собранието, а во негово отсуство заменикот на претседателот на Собранието.

Пред отворањето на седницата на Собранието претседателот на Собранието проверува и утврдува дали постои кворум за полноважна работа на седницата под кој се подразбира присуството на седницата на мнозинството на делегати од секој одделен собор. Ако не постои кворум почетокот или одржувањето на седницата се одлага, или седницата се закажува на друг ден.

Членот на Собранието кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седницата на Собранието или неговите органи и тела е должен за тоа да го извести свикувачот на седницата.

Член 14

Дневниот ред на седницата го утврдува Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Секој член на Собранието, како и секретарот на Заедницата, може да предлага измени и дополнување на предложениот дневен ред, но по истиот предлог одлучува Собранието.

Дефинитивно утврдениот дневен ред не може да се менува.

Член 15

Собранието работи по утврдениот дневен ред. Пред преминувањето на дневниот ред се усвојува записникот од претходната седница.

На седницата на Собранието се врши разгледување и одлучување по одделни прашања по редоследот утврден со дневниот ред.

Известители по одделните точки од дневниот ред се, по правило, определените членови на Извршниот одбор, а можат да бидат и овластени работници од Стручната служба на Заедницата.

Член 16

Во разгледувањето на одделни прашања од дневниот ред на седницата на Собранието имаат право да учествуваат членовите на Собранието, секретарот на Заедницата, одделни стручни работници што работеле на подготвување на материјалот за седницата и претставник на Стручната служба, кога се работи за прашањата од нејзин интерес.

Во дискусијата на седницата можат да учествуваат и поканетите претставници од заинтересираните органи и организации.

За прашањата што се на дневен ред претседателот на Собранието, по правило, дава збор на пријавените дискусанти по редоследот по кој се пријавиле за дискусија.

На член на Собранието кој сака да говори за повредата на деловникот или на утврдениот дневен ред му се дава збор штом тоа го побара.

Никој не може да земе учество во дискусијата пред да добие збор од претседателот на Собранието.

Член 17

Учесникот во дискусијата може да говори само по прашањето што е на дневен ред.

Претседателот на Собранието се грижи учесникот во дискусијата да не биде попречуван во своето излагање.

Член 18

За повреда на редот на седницата, на членот на Собранието, односно друго лице присутно на седницата може да му се изречат следните мерки:

- опомена,
- одземање на зборот,
- отстранување од седницата.

Мерките опомена и одземање на зборот ги изрекува претседателот на Собранието, а мерката отстранување од седницата Собранието, по предлог на претседателот на Собранието.

Мерката отстранување од седницата се однесува само на тековната седница.

Сите изречени мерки се запишуваат во записникот на седницата.

Претседателот на Собранието се грижи за редовното одвивање и одржување на редот на седницата и има право да го опомене на ред или да го прекине во излагањето учесникот во дискусијата ако тој се оддалечува од прашањето што е на дневен ред или го нарушува редот на седницата.

Ако разгледувањето на одделни прашања бара подолго време, претседателот на Собранието може да предложи ограничување на времето на излагањето на секој дискусант. За предлогот на претседателот одлучува Собранието.

Член 19

Разгледувањето на одделни точки од дневниот ред го заклучува претседателот на Собранието кога ќе утврди дека нема повеќе дискусанти.

По исклучок, претседателот на Собранието или одделен член на Собранието може да предложи заклучување на разгледувањето на одделните точки од дневниот ред и кога листата на пријавените дискусанти не е исцрпена, ако смета дека прашањето е доволно расветлено за одлучување. По поднесениот предлог одлучува Собранието.

Член 20

Разгледувањето на прашањето што е на дневен ред завршува со:

- донесување односно усвојување на одлука или друг акт;
- донесување на заклучок; и
- прием на знаење на материјалот, односно информацијата.

Собранието може да одлучи прашањето што се разгледувало да се симне од дневниот ред или да се врати на подносителот на предлогот заради измена односно дополнување.

Одлуките, другите општи акти и заклучоците Собранието ги донесува со гласање.

Гласањето е јавно.

По исклучок, во случаи предвидени со закон или ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието може да одлучи гласањето за одделно прашање да се изврши тајно.

Член 21

Јавното гласање се врши со кревање на рака или поименично.

Членовите на Собранието може да гласаат за или против предлогот, или да се воздржат од гласањето.

Поименичното гласање се врши кога тоа ќе го определи претседателот на Собранието, а ако смета дека е потребно да се утврди точно резултатот од гласањето.

Член 22

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче, покрај печатот на Општинската заедница, се внесуваат зборовите: Под реден бр. 1 „ЗА“, под реден број 2 „ПРОТИВ“ и под реден број 3 „ВОЗДРЖАН“.

Гласањето се врши на тој начин што членот на Собранието го заокружува едниот од редните броеви според своето определување.

Пребројувањето на гласовите го вршат претседателот и два избрани члена на Собранието, а резултатот од гласањето го објавува претседателот на Собранието.

Полноважни се одлуките на Собранието за кои гласале мнозинството од присутните членови на Собранието, ако со Статутот на Заедницата не е предвидено поинаку.

Член 23

Ако по извршеното гласање се утврди дека бројот на гласовите „ЗА“ и бројот на гласовите „ПРОТИВ“ се еднакви, или дека бројот на гласовите „ЗА“ и „ПРОТИВ“ земени заедно е еднакво со бројот на воздржаните гласови, се врши повторно гласање. Во случај и при повторно гласање да не се добие потребно мнозинство, се смета дека предлогот не е усвоен.

Се смета дека предлогот не е усвоен ни кога мнозинството од присутните членови на Собранието се воздржале од гласањето.

Член 24

Членот на Собранието има право да поставува прашања за работата на Извршниот одбор, телата на Собранието, секретарот на Заедницата и Стручната служба на Заедницата.

Прашањата можат да се поставуваат на седницата на Собранието усно, а во времето меѓу две седници писмено преку претседателот на Собранието.

Член 25

На усно поставено прашање од членот на Собранието, по правило, се одговара на истата седница на која е поставено. Ако тоа не е можно, одговорот се дава на наредната седница.

Писменото прашање се испраќа на органот, односно телото на кое се однесува. Ако прашањето било поставено најдоцна на 15 дена пред пр-

вата наредна седница на Собранието, на него се одговара на таа седница.

По примениот одговор, членот на Собранието има право да постави дополнително прашање и да предложи прашањето да се стави на дневен ред за разгледување на наредната или некоја друга седница.

4. Избор на функционери, органи и тела на Собранието

Член 26

На првата заедничка седница на Собранието се избираат:

- претседател на Собранието,
- заменици претседатели на Собранието,
- секретар на Општинската заедница,
- претседател и членови на Комисијата за избор и именување,
- претседател и членови на Извршниот одбор,
- други постојани тела на Собранието,
- делегати за Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на СРМ,
- Комисија за жалби и поплаки и др.

Член 27

Предлог за избор на претседател на Собранието и негов заменик поднесува посебна кандидациона комисија, врз основа на извршени претходни консултации со надлежните општествено-политички организации.

Кандидационата комисија од претходниот став се состои од 6 члена, односно по 2 члена од редовите на секој собор на делегатите.

Член 28

Предлог за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување поднесува кандидационата комисија од членот 28 од овој деловник.

Предлози за именување на секретар на Општинската заедница односно за избор претседател и членови на Извршниот одбор и на делегати во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување поднесува Комисијата за избор и именување врз основа на претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

Член 29

Предлозите за именување односно избор на функционери, органи и тела на Собранието се поднесуваат во вид на кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа содржи најмалку онолку кандидати колку треба да се избераат.

Член 30

На седницата на Собранието за поднесените кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред по кој се предложени.

Изборот, односно именувањето на функционерите, органите и телата на Собранието, се врши со јавно гласање.

Член 31

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на постапката за избор сообразно се применуваат и во постапката за разрешување.

Член 32

По однос на спроведувањето на гласање за избор односно именување на функционери, органи и други тела на Собранието сообразно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат за гласањето при донесувањето на одлуки и други општи акти.

III. РАБОТА НА ОДДЕЛНИТЕ СОВОРИ НА ДЕЛЕГАТИ

1. Заеднички одредби

Член 33

Секој собор на делегати избира претседател на соборот и заменик на претседателот на соборот.

По потреба, соборот може да избира повремените тела (комисии и сл.), кои му помагаат во прашањето на неговите задачи.

Член 34

По однос на работата на соборите на делегатите кога тие одлучуваат рамноправно или самостојно сообразно ќе се применуваат одредбите на главата втора под точка 2, 3 и 4 од овој деловник.

Предлог за избор на претседател на соборот и заменик на претседателот на соборот поднесува кандидационата комисија во состав од 3 члена избрана од соборот, врз основа на претходно извршените консултации со надлежните општествено-политички организации.

2. Рамноправно одлучување

Член 35

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, Самоуправната спогодба за здружување на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување и Статутот на Општинската заедница е пропишано рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите, надлежните собори на делегатите расправаат и одлучуваат по прашањето од утврдениот дневен ред на одвоени седници.

Седниците на Собранието на делегатите во случаите од претходниот став ги свикува претседателот на Собранието во договор и соработка со претседателот на соборите на делегатите. Претседателот на Собранието и претседателот на соборите на делегатите заеднички го утврдуваат предлогот за дневниот ред на седниците на соборите на делегатите.

Претседателот на Собранието е присутен за време на одржувањето на седницата на надлежните собори.

Член 36

За полноважно одлучување по прашањата за кои надлежните собори на делегатите одлучуваат рамноправно потребно е на седниците на одделните собори на делегатите да присуствуваат мнозинството од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуките на соборите на делегатите од претходниот став се донесуваат во истоветен текст, за формулацијата на кој претходно се договараат претседателот на Собранието и претседателите на надлежните собори на делегатите.

Одлуките на надлежните собори на делегатите се сметаат за донесени ако за истоветниот текст на одлуката гласале мнозинството од присутните делегати на седницата на секој одделен собор на делегатите.

Член 37

Претседателите на надлежните собори на делегатите го известуваат претседателот на Собранието и меѓусебно за донесените одлуки, односно за заземените ставови од страна на нивниот договор на делегатите.

Ако предлогот на одлуката е усвоен во истоветен текст од страна на сите надлежни собори на делегатите, претседателот на Собранието го утврдува и објавува донесувањето на одлуката.

Одлуката донесена со рамноправно одлучување на надлежните собори на делегатите ја потпишуваат претседателот на Собранието и претседателот на соборите на делегатите.

Член 38

Ако надлежните собори на делегатите по прашањето за кое одлучуваат рамноправно заземаат различни ставови и не ја усвојат предложената одлука со истоветен текст, претресот по прашањето за донесувањето на одлуката се повторува, при што се земаат предвид усвоените ставови на другите собори на делегатите.

Ако на два претреса еднопосредно не се усвои од сите собори на делегатите спорната одлука во истоветен текст, се спроведува постапка за усогласување на ставовите.

Член 39

Во случајот од членот 39 став 2 од овој деловник претседателот на Собранието формира заедничка комисија составена од по два члена од секој надлежен собор на делегатите на која ѝ се доверува усогласување на ставовите по спорното прашање.

Заедничката комисија поднесува писмен извештај за својата работа со предлог за извршување на спорното прашање.

Ако заедничката комисија не постигне усогласување на ставовите по спорното прашање, или ако надлежните собори не го усвојат предлогот на комисијата за решавање на спорното прашање, претседателот на Собранието го известува за тоа Собранието на општината Кочани кое донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Ако подоцна се создадат услови за поинакво решение на спорното прашање, тоа повторно се става на дневен ред и разгледува од надлежните собори на делегатите.

Со донесувањето на одлуката по спорното прашање од надлежните собори на делегатите престанува да важи одлуката на Собранието на општината Кочани донесена по тоа прашање.

3. Самостојно одлучување

Член 40

При вршењето на работите за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и Самоуправната спогодба за здружување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување во Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување е пропишано самостојно да одлучуваат одделните собори на делегатите, соборот на делегатите расправа и одлучува по утврдениот дневен ред на одделни седници.

Седниците на соборот на делегатите во случаите од претходниот став ги свикува претседателот на соборот на делегатите и затоа го известува претседателот на Собранието.

Предлогот на дневниот ред на седницата на соборот на делегатите го утврдува претседателот на соборот со помош на секретарот на Заедницата.

Член 41

Кога на дневен ред на седницата на одделен собор на делегатите се ставени за одлучување прашања што се од посебен интерес за другите собори на делегатите, може претходно да се бара мислење од другите собори на делегати во рок што спогодбено ќе го утврдат претседателот на Собранието и претседателите на соборите на делегатите.

Соборот на делегатите од кого е барано претходно мислење должен е да даде мислење по прашањето односно одлуката што треба да ја донесе надлежниот собор на делегатите.

Надлежниот собор на делегатите е должен да го разгледа мислењето на заинтересираниот собор на делегатите и по него да заземе став.

Член 42

Надлежниот собор на делегатите полноважно одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупниот број на делегати на соборот.

Одлуката на соборот на делегатите се смета за донесена ако за неа гласале мнозинството од присутните делегати на седницата на соборот.

Член 43

За донесените одлуки и заклучоци од надлежниот собор на делегати се известуваат претседателот на Собранието и претседателите на другите собори на делегати.

IV. РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР И ДРУГИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

1. Извршен одбор

Член 44

Седниците на Извршниот одбор на Собранието се одржуваат пред одржувањето на заедничката седница на сите собори на делегатите на Собранието и посебни седници на соборите на делегатите кои рамноправно одлучуваат.

На седницата на Извршниот одбор се разгледуваат прашањата и материјалите ставени на дневен ред за наредната седница на Собранието, односно за наредните седници на соборите на делегатите кои рамноправно одлучуваат и по однос на нив се усвојуваат потребни ставови, односно предлози.

Член 45

Седниците на Извршниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Извршниот одбор.

Извршниот одбор може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број на членови на Извршниот одбор, а своите одлуки и заклучоци ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Член 46

Во сè друго по однос на свикувањето и работата на Извршниот одбор сообразно ќе се применуваат одредбите на глава втора точка втора и трета од овој деловник.

2. Постојани и повремени тела на Собранието

Член 47

Покрај постојаните тела установени со Статутот на Општинската заедница, Собранието, одделните собори на делегатите и Извршниот одбор можат да формираат и повремени тела (комисии и сл.) заради следење и проучување на определени прашања, изготвување на предлози на општи акти и извршување на други задачи од надлежноста на органот што ги формираат.

Повремените тела се формираат со посебна одлука на соодветниот орган.

Со одлуката од претходниот став се определуваат делокругот на повременото тело, неговиот состав и овластување.

Член 48

Секое повремено тело има претседател и определен број членови.

Во состав на повремените тела можат да се именуваат, по потреба, покрај делегатите, и работници од Стручната служба на Општинската заедница, како и стручни лица надвор од составот на Општинската заедница.

Во состав на повремените тела што ги формира Собранието треба да се обезбеди соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

Член 49

Постојаното и повременото тело може да работи полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството од членовите на телото, а заклучо-

ците се донесуваат со мнозинство од присутните членови на телото.

За својата работа постојаното, односно повременото тело поднесува извештај на органот што го формирал со потребни предлози.

Член 50

По однос на свикнувањето и работата на постојаните и повремените тела сообразно се применуваат одредбите на главата II точка 2 и 3 од овој деловник.

V. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Член 51

За работата на седниците на Собранието, соборот на делегатите, Извршниот одбор и постојаното односно повременото тело се води записник.

Записникот го води определен работник на Стручната служба на Заедницата.

Член 52

Записникот на седницата содржи особено: реден број на седницата, податоци за присутните членови на органот односно телото и други лица на седницата, податоци за отсутните членови на органот односно телото, дневен ред на седницата, резултатите од гласањето, издвоените мислења по барање на делегатот, податоци за донесените одлуки и текстот на усвоените заклучоци.

Член 53

Записникот се испраќа на сите членови на органот односно телото, заедно со поканата и материјалите за наредната седница.

Записникот од претходната седница се усвојува на наредната седница.

Записникот на кој не се ставени забелешки, односно измени од записникот според усвоените забелешки на него, се смета за усвоен.

Усвоениот записник го потпишува претседателот на органот, односно телото што го раководел со седницата и записничарот.

Член 54

На седницата на Собранието и соборите на делегатите можат да се водат стенографски белешки. Стенографските белешки се ставаат на увид на членовите на органот, односно телото, по нивно барање.

Секој член на органот има право да бара да се изврши исправка на неговото излагање внесено во стенографските белешки.

За основаноста на барањето за внесување исправка во стенографските белешки според претходниот став одлучува органот на седницата, без претрес.

Стенографските белешки, оригиналните текстови на одлуките, односно другите акти донесени, односно усвоени на седницата и другите материјали од седницата се чуваат заедно со записникот како документи од трајна вредност.

VI. Завршни одредби

Член 55

Измени и дополнувања на овој деловник можат да бараат:

- одделен собор на делегатите,
- група од најмалку 10 делегати,
- Извршниот одбор на Собранието,
- секретарот на Заедницата.

Член 56

Деловникот влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

Бр. 1499

30 октомври 1974 година

Кочани

Претседател,
Никола Соколов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

323.

Врз основа на член 43 од Законот за радиодифузијата и член 158 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација Радио-телевизија Скопје, работничкиот совет на РТС, на својата седница од 27 ноември 1974 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ПРИЕМНИЦИТЕ, ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИЕМНИЦИТЕ И НИВНИТЕ КОРИСНИЦИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ

I. Начин на пријавување на радиодифузни приемници

Член 1

Секој корисник на радиодифузен приемник на територијата на СРМ е должен да го пријави на РТС одделно набавувањето на секој радиодифузен приемник во рокот утврден со Законот за радиодифузијата.

Корисниците на радиодифузни приемници, како и поимот на радиодифузен приемник утврдени се со Законот за радиодифузијата.

Пријавувањето на секој одделен радиодифузен приемник се врши на посебен образец (пријава) што го пропишува Радио-телевизија Скопје.

Денот на набавката на радиодифузниот приемник се утврдува од гарантниот лист, фактурата, договорот за купување — отуѓување, царинската декларација и сл.

Член 2

Образецот (пријавата) од претходниот член на овој правилник ги содржи следните податоци:

- име и презиме,
- националност,
- место,
- улица и број,
- видот на приемникот,
- марка и фабричен број,
- датум на купување на приемникот,
- образование,
- професија,
- број на членови во семејството,
- каде се користи приемникот (село, град),
- потпис на сопственикот на приемникот,
- потпис на продавницата односно наплатувачот.

Член 3

Образецот (пријавата) од претходниот член на овој правилник корисникот на радиодифузен приемник може да го поднесе на РТС:

1. преку организацијата на здружен труд од која го набавил,

2. преку царинскиот орган,
3. преку овластени лица од Радио-телевизија Скопје, и
4. лично на надлежната служба на РТС.

Член 4

За поднесениот образец (пријава) на корисникот на радиодифузен приемник Радио-телевизија Скопје му издава потврда.

Потврдата од претходниот став ги содржи следните податоци:

1. презиме и име,
2. адреса,
3. вид на приемникот,
4. марка и фабричен број,
5. потпис на овластеното лице, и
6. датум на пријавување.

Член 5

Корисникот на радиодифузен приемник што се доселува во СРМ од друга република или покраина исто така е должен да го пријави одделно поседувањето на секој радиодифузен приемник во рок од 30 дена од денот на доселувањето.

Корисникот од претходниот став е должен со образецот (пријавата) да приложи и потврда од која ќе може да се утврди од кога се одјавува и до кога е платен надоместокот за користење на радиодифузниот приемник.

Потврдата од претходниот став ја издава надлежната радиодифузна организација во републиката односно покраината од која корисникот се иселува.

Член 6

Корисникот на радиодифузен приемник е должен да ја извести РТС за промените на податоците од образецот (пријавата) од член 2 точка 2 и 3 од овој правилник во рок од 10 дена од денот на настанатата промена.

Член 7

Организациите на здружен труд кои продаваат радиодифузни приемници и царинските органи се должни да го пријавуваат на РТС продавањето односно увозот одделно на секој радиодифузен приемник.

Пријавувањето се врши со образецот (пријавата) од член 2 од овој правилник.

II. Начин на одјавување на радиодифузни приемници

Член 8

Секој корисник на радиодифузен приемник на територијата од СРМ е должен да го одјави одделно секој радиодифузен приемник во случај на негово уништување, трајна неупотребливост, отуѓување и кога со него е извршено располагање на друг начин.

Одјавата на радиодифузен приемник се поднесува до РТС во рокот утврден со Законот за радиодифузијата на посебен образец што го пропишува РТС.

Член 9

Образецот за одјавување на радиодифузен приемник ги содржи следните податоци:

1. име и презиме,
2. адреса,
3. ден, месец и година кога е поднесена одјавата,
4. шифра (претплатен број),
5. вид на приемникот,
6. потпис на овластеното лице,
7. потпис на претплатникот.

Член 10

Образецот (одјавата) од претходниот член на овој правилник корисникот на радиодифузен приемник може да го поднесе лично на надлежната служба на РТС или преку овластени лица од Радио-телевизија Скопје.

Член 11

За поднесениот образец (одјава) на корисникот на радиодифузен приемник РТС му издава потврда.

Потврдата од претходниот став ги содржи следните податоци:

- име и презиме на претплатникот,
- адреса,
- вид на приемникот,
- марка и фабричен број,
- шифра (претплатен број),
- потпис на овластеното лице.

Член 12

По добивањето на барањето за одјавување и запечатување на радиодифузен приемник во случаите предвидени во член 41 од Законот за радиодифузијата, РТС веднаш преку свој овластен работник го запечатува радиодифузниот приемник на начин утврден од страна на надлежната служба во РТС.

За запечатување на радиодифузен приемник РТС наплатува одреден надоместок во износ на стварните трошоци.

Надоместокот од претходниот став го утврдува надлежен орган во РТС.

Член 13

Доколку РТС поради вина на корисникот на радиодифузниот приемник во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето за одјавување и запечатување не може да го запечати радиодифузниот приемник, ќе се смета дека радиодифузниот приемник не е одјавен и дека и натаму корисникот е должен да го плаќа надоместокот за користење на радиодифузен приемник.

Член 14

Радио-телевизија Скопје преку свои овластени работници ги контролира запечатените радиодифузни приемници и за секоја контрола на корисникот му издава потврда.

Потврдата од претходниот став ги содржи следните податоци:

- вид на радиодифузниот приемник,
- ден, месец и година кога е извршена контролата,
- шифра (претплатен број) на претплатникот,
- најдена положба на радиодифузниот приемник (исправка, редовно отпечатен, самоволно отпечатен),
- потпис на контролорот.

Член 15

Доколку при контролата од претходниот член се утврди дека корисникот на радиодифузен приемник самоволно го отпечатил или на друг начин го користи за прием на радиодифузната програма радиодифузниот приемник, корисникот на радиодифузен приемник е должен да плати надоместок за користење на радиодифузен приемник за целиот период од претходната контрола, односно, ако таква не е извршена, од денот на запечатувањето.

Член 16

На барање на корисникот на радиодифузен приемник РТС веднаш, преку свој овластен работник, го отпечатува радиодифузниот приемник и го регистрира во евиденцијата на редовните корисници на радиодифузни приемници.

Член 17

Корисникот на радиодифузен приемник што се иселува од СРМ во друга република или покраина исто така е должен да го одјави одделно секој радиодифузен приемник.

Одјавата на радиодифузен приемник се поднесува до РТС најдоцна 10 дена пред иселување-то на образецот од член 9 од овој правилник.

III. Начин на водење евиденција на радиодифузни приемници и нивни корисници

Член 18

РТС води евиденција одделно за секој радиодифузен приемник и неговиот корисник на територијата на СРМ врз основа на поднесените обрасци (пријави и одјави) од страна на корисниците на радиодифузни приемници, организациите на здружен труд кои продаваат радиодифузни приемници и царинските органи.

Евиденцијата од претходниот став ја пропишува надлежната служба на РТС според потребите на РТС.

Член 19

Организациите на здружен труд кои продаваат радиодифузни приемници на територијата на СРМ се должни во рок од 10 дена од денот на извршената продажба да го пријават на РТС продадениот радио или телевизиски приемник.

Во пријавата организациите на здружен труд од претходниот став особено ги наведуваат:

- називот — фирмата,
- седиштето на организацијата,
- адресите на своите продавници.

IV. Начин на собирање и плаќање надоместок за користење на радиодифузни приемници

Член 20

Надоместокот за користење на радиодифузни приемници РТС го наплатува преку свои работници и други овластени лица.

Надоместокот за користење на радиодифузни приемници корисниците на радиодифузни приемници можат да го плаќаат и преку пошта, банка или директно на соодветна благајна во РТС.

Член 21

За платениот надоместок на корисниците на радиодифузни приемници РТС им издава потврда, која им служи како доказ за извршена наплата на надоместокот.

Потврдата од претходниот став ги содржи следните податоци: износот на наплатениот надоместок, периодот за кој се наплатува надоместокот и датумот на плаќањето.

Како доказ од став 1 на овој член претставува и чековната уплатница со која е извршена уплата на надоместокот на име на РТС преку пошта или банка, како и други документи издадени од страна на надлежната служба на РТС.

V. Завршни одредби

Член 22

Овој правилник влегува во сила осум дена од денот на неговото објавување.

Бр. 02-4549/1

4 декември 1974 година
Скопје

Претседател на работничкиот совет на РТС,
Љупчо Кирков, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Окружниот суд во Скопје, објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителот Станчевски Милан од Скопје, улица „11 Октомври“ број 81, против тужената Станчевска Трајанка, по татко Илиевска, порано од Скопје, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Станчевска Трајанка во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави на овој суд, или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно, судот ќе ја постави старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1646/73.
(154)

Пред Окружниот суд во Скопје се води граѓанска постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Арун Мина, родена Хатиџиќ од село Хрватиновиќи, општина Тешњане, СР Б и Х, против тужениот Арун Мустафи, работник од село Каменјане, Тетовско, сега со непозната адреса и место на живеење во Западна Германија. Вредност 2.000,00 дин.

Се повикува тужениот Арун Мустафи од село Каменјане, Тетовско да се јави во овој суд лично или писмено и да ја соопшти својата адреса или да определи свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2290 од 23. XII. 1974 година.
(165)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Гурѓана Матевска од Тетово, против тужениот Коста Матевски, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Коста Матевски да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3413/72.
(168)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак од тужителката Идриз Семија, по татко Мулич, од Скопје, против тужениот Идриз Селам од Скопје, сега на работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Идриз Селам да се јави на овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2599/71.
(170)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

При овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на Блага Темелкоска, род. Петкоска од Прилеп, сега во Западна Германија, против тужениот Љубе Петкоски од село Мало Коњари, сега во Западна Германија со непозната адреса. Поради тоа, на тужениот, согласно член 77, став 2 т. 4 и 5 од ЗПП му е поставен привремен застапник адвокат Ѓорѓи Клисароски од Прилеп кој ќе го застапува со сите правни должности на негов полно-

мошник се до неговото појавување пред судот или до определувањето на старател

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 463/74.
(169)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Галаба Џонкинска, од село Подареш, Радовиш, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Јован Џонкински, од село Митрашинци, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ја определува за застапник Василка Кралева, приправник во Окружниот стопански суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 357/74.
(157)

Димитар Неделковски од Берово, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Павлина Неделковска од село Ратеве, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд — Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 213/74. (158)

Младенова Руса од село Туралево, Кратово, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Јованов Раде, од село Рајчани, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник во Окружниот суд — Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 316/74. (159)

Летка Станојковска од село Пеширово, Св. Николе, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Берта Михаљ од Вечеј, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник во Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Фи. бр. 356/74.

Иван Костадинов од село Пухче, Штип, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Ѓурѓа Цветковиќ од село Стојковце, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 393/74. (161)

Митева Љуба од Струмица, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Митев Ѓорѓи од село Сушица, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден

месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд — Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 453/74.
(162)

Богатинова Ѓурѓа од Свети Николе, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Богатинов Спасо од Свети Николе, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 405/74.
(163)

Даутова Реџеп Фатиме од Радовиш, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Даутов Лиман Демир од Радовиш, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 456/74.
(164)

Ангелов Димитар од Кочани, ул. „Партизанска“ бб, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против тужената Надежда Ангелова, со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 329/74.
(166)

Данка Орачка од село Тработивиште, Делчево, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против тужениот Ѓорѓи Џабирски, со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, го определува за застапник Боге Илиев, приправник при Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 354/74.
(167)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

При Општинскиот суд во Струга се води вонпарнична постапка за прогласување на исчезна-тиот Саити Калош од село Делогожди за умрен, кој наводно умрел во текот на 1944 година во село Делогожди, Струшко, а во матичните книги на умрените не е заведен.

Се поканува ова лице ако е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот, да јави во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд во Струга, бидејќи по истекот на овој рок, судот ќе

донесе решение со кое изчезнатото лице — Калош Саити од село Делогожди, Струга, се прогласува за умрено.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 274/74. (155)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Бафто Камбер Саловски, земјоделец, бивш од село Голем Папрадник, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Руин Саловски, кој е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испрати на судов. Во спротивно, оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 7/74 од 24. XII. 1974 год. (171)

По оставината на покојниот Малик Алија Исовски, работник, бивш од село Броштица, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Лима Салиовска, која е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испрати на судов. Во спротивно, оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 15/74 од 24. XII. 1974 год. (172)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ

Врз основа на решението У. бр. 08-455/1 од 8. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 11, рег. бр. 355, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочвар — качар Механциски Давитков Благој, село Русиново, општина Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на дрво-преработувачка дејност (бочваро-качарска).

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Механциски Давитков Благој. (20)

Врз основа на решението У. бр. 08-25/1 од 25. I. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 3, рег. бр. 311, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Козовски Методи од село Будинарци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на градежна занаетчиска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Козовски Методи. (2)

Врз основа на решението У. бр. 08-519/1 од 5. I. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 14, рег. бр. 313, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимарски занаетчиски дуќан „Тишина“ на Рашковски Јованов Милан од Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење метало-преработувачка дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рашковски Јованов Милан. (5)

Врз основа на решението У. бр. 58/1 од 15. II. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 13, рег. бр. 312, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Колос“ на Чиплаковски Јованов Ѓорѓи од Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиска дејност од дрво-преработувачка струка — столарски занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чиплаковски Јованов Ѓорѓи. (6)

Врз основа на решението У. бр. 08-290 од 21. V. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 15, рег. бр. 316, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Чамовски Николов Глигор од село Будинарци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од сидарски занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чамовски Николов Глигор. (7)

Врз основа на решението У. бр. 08-339/1 од 7. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 15, рег. бр. 314, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Дестанов Шукров Мустафа од Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на занаетчиски услуги од метало-преработувачка дејност — ковачки занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дестанов Шукров Мустафа. (9)

Врз основа на решението У. бр. 08-347 од 8. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 20, рег. бр. 319, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Гаштеовски Борисов Бранко, од село Смојмирово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е обавување градежно-занаетчиска дејност од сидарски занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаштеовски Борисов Бранко. (13)

Врз основа на решението У. бр. 08-346 од 8. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 19, рег. бр. 318, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Мушкарски Глигор Милуш, од село Смојмирово, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на градежна занаетчиска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мушкарски Глигор Милуш. (14)

Врз основа на решението У. бр. 08-391 од 25. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 21, рег. бр. 320, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Бранко Јован Касмски, од село Робово, Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е обавување на градежно-занаетчиска дејност од сидарски занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Јован Касмски. (23)

Врз основа на решението У. бр. 08-466 од 24. VII. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 22, рег. бр. 321, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберо-фризер „Младост“ Димитар Гл.

Илиовски од Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење на услуги од берберо-фризерскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Гл. Илиовски. (27)

Врз основа на решението У. бр. 08-450/1 од 2. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 203, страна 61 занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Панте Димитар Миовски од Пехчево. (18)

Врз основа на решението У. бр. 08-485/1 од 23. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 38, страна 33/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер-фарбар Ѓорѓи Јованов Дуќарски од Берово. (19)

Врз основа на решението У. бр. 08-2323 од 2. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 4, страна 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Јован Ѓаврилов Рашковски од Берово. (1)

Врз основа на решението У. бр. 08-380 од 13. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стоица Ѓорѓи Ланговски, од село Чифлик, Берово. (17)

Врз основа на решението У. бр. 352/1 од 8. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 237, страна 62/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Димитар Костадиновски од село Негрево, Берово. (18)

Врз основа на решението У. бр. 08-353 од 8. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 303, страна 4 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода — Славка Денковска од Берово. (19)

Врз основа на решението У. бр. 08-365 од 13. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 240, страна 26/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Фасадер Никола Глигоров Калациски од село Негрево, Берово. (20)

Врз основа на решението У. бр. 08-386 од 18. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 34, страна 18/II занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Анка Ибраим Алиловска од Берово. (21)

Врз основа на решението У. бр. 08-351 од 25. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 32/376, страна 2/II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Котев Гошевски од Берово. (22)

Врз основа на решението У. бр. 08-2325/1 од 1. XI. 1972 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 20, страна 10 занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Панте Михаилев Кацарски, од Берово. (24)

Врз основа на решението У. бр. 08-108/1 од 20. III. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 206, страна 67 занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Ѓаврил Димитров Миовски од Пехчево. (3)

Врз основа на решението У. бр. 08-99/1 од 15. III. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 171, страна 48/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Борис Јованов Миовски од село Умлена, Берово. (4)

Врз основа на решението У. бр. 08-82/1 од 17. III. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 214, страна 15 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Славе Симеонов Серафимов од Пехчево. (10)

Врз основа на решението У. бр. 08-213 од 4. V. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 174, страна 17/I занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Филип Ефтимов Кажлевски од село Чифлик, Берово. (11)

Врз основа на решението У. бр. 08-334/1 од 1. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Дана Благој Пендевска, од село Владимирово, Берово. (12)

Врз основа на решението У. бр. 08-315 од 28. V. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 91, страна 38/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Методи Глигоров Попчевски, од село Смојмирово, Берово. (15)

Врз основа на решението У. бр. 08-320/1 од 30. V. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 124/298 занаетчискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Кирил Јованов Пеловски, од село Владимирово, Берово. (16)

Врз основа на решението У. бр. 08-399 од 29. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 311, страна 12 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Методи Андонов Козовски од село Будинарци, Берово. (25)

Врз основа на решението У. бр. 08-408 од 29. VI. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 179/179-I занает-

етчискиот дуќан под фирма: Волно-влачар Стојан Ѓорѓиев Трајановски, од село Митрашинци, Берово. (26)

Врз основа на решението У. бр. 08-457/1 од 15. VII. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 83, страна 63s1, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јован Ефтим В'ковски, од село Смојмирово, Берово. (28)

Врз основа на решението У. бр. 08-488 од 16. VIII. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 242, страна 47/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Михаил Јованов Анастасов, од село Негрево, Берово. (29)

Врз основа на решението У. бр. 08-518 од 29. IX. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 80, страна 46/II занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Димитар Атанас Димовски од Берово. (30)

Врз основа на решението У. бр. 08-2381/1 од 1. X. 1973 година на Одделението за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 297 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола Спиро Михайлов од село Панчарево, Берово. (31)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 205, страна 272, книга VIII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Деловна единица — Самопослужна продавница број 90 во Скопје, без својство на правно лице, ул. „Васил Ѓоргов“. Предмет на работењето на продавницата е самопослужа на сите видови индустриски, колонијални и прехранбени стоки.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие — Скопје, број 02/12510 од 22. XI. 1972 година.

Раководител на продавницата е Недановски Петко.

Деловната единица — продавница ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 928 од 31. X. 1973 година. (1370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 205, страна 270, книга VIII е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Деловна единица — продавница без својство на правно лице во Скопје, улица „106“, број 2. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со деликатесни стоки — без повратна амбалажа.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие — Скопје, од одржаната седница на 15. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Бербери Ариф. Деловната единица — продавница во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 971 од 31. X. 1973 година. (1371)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 16, страна 81, книга VIII е запишана под фирма: „Југопетрол“ — трговска работна организација за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје — Деловна единица — Склад во „Генерал Јанковиќ“. Предмет на работењето на деловната единица е продажба на нафта и нафтени деривати на големо и мало.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Југопетрол“ — трговска работна организација — Скопје, од одржаната седница на 30. I. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Лукановски Бошко.

Деловната единица — склад, без својство на правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 595 од 31. X. 1973 година. (1372)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запишана под фирма: Производно трговско претпријатие „Македонија спорт“ — Скопје — Деловна единица — продавница број 6, без својство на правно лице, во Скопје, ул. „Трговски центар“ — Скопје. Предмет на работењето на деловната единица е промет со ловна и риболовна опрема.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на „Македонија спорт“ — производно трговско претпријатие — Скопје, од одржаната седница на 26. VI. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Стојчевски Јордан.

Деловната единица продавница број 6 во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 839 од 31. X. 1973 година. (1373)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запишана под фирма: Производно трговско претпријатие „Македонија спорт“ — Скопје — Деловна единица — продавница број 8, без својство на правно лице — Скопје, ул. „Трговски центар“. Предмет на работењето на деловната единица е промет со спортска и туристичка опрема.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на производното трговско претпријатие „Македонија спорт“ — Скопје, од одржаната седница на 26. VI. 1972 година.

Раководител на деловната единица е Димески Иван.

Деловната единица — продавница број 8, без својство на правно лице во Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 839 од 31. X. 1973 година. (1374)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, на 14. VIII. 1973 година, рег. бр. 6/56, книга III е запишана под фирма: Продавницата број 14 во село Лабуништа, Струга, на Градежно занаетчиското претпријатие „Дримкол“ село Вевчани. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на разни прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, преработки од овошје и зеленчук, алкохолни и безалкохолни пијалоци, преработки од тутун, жито и мелнички производи, сточна храна, стакло и порцелан, керамичка стока, парфимерија и железарска стока.

Раководител на продавницата е Кариманоски Целил.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Градежно занаетчиското претпријатие „Дримкол“, село Вевчани, број 02-2139/1 од 23. IV. 1973 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 331/73. (1255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 96, страна 619, книга II е запишана под фирма: „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало — Гостивар — Деловна единица — продавница „Зора“ во село Дебреше, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстилни стоки.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало — Гостивар од 15. XII. 1972 година.

Раководител на продавницата е Мемеди Салман.

Деловната единица — продавница „Зора“ во село Дебреше ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 836 од 14. IX. 1973 г. (1268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 96, страна 619, книга II е запишана под фирма: „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало — Гостивар — Деловна единица — продавница „Партизан“ — Гостивар, населба Чајле. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Кораб“ — трговско претпријатие за промет со мешани стоки на големо и мало — Гостивар од 19. III. 1973 година.

Раководител на продавницата е Смилкоски Никола.

Деловната единица — продавница „Партизан“ — во Гостивар, населба Чајле, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 937 од 14. IX. 1973 г. (1269)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат и штембил под назив „Основно осумгодишно училиште „Светлост“ с. Рашче Скопје“, се огласуваат за неважни. (2660)

Загубениот округли печат под назив: „Куќен совет станб. згр. ул. „Горги Димитров“ бр. 8 Скопје“, се огласува за неважен. (2769)

Загубениот штембил под назив: „Интерпромет“ — Скопје ООЗТ „Текстил“ — отпремно — Скопје „Витпазарска“ — 60“, се огласува за неважен. (2733)

Загубениот округли печат под назив: „Трговско претпријатие за промет со текстил на големо и мало „Трготекстил“ — Скопје 2“, се огласува за неважен. (2812)

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на извидници на Македонија Скопје — Поречански одред „Јадран“ Скопје“, и штембилот под назив „Сојуз на извидници на Македонија, Претседателство, Скопје“, се огласуваат за неважни. (2964)

Загубениот округли печат под назив: „Здружение на возачи и автосмеханичари — Комисија за технички преглед на моторни и приклучни возила“ — Скопје се огласува за неважен. (3162)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за I година, издадено од Средно техничкото училиште — Битола на име Богоја Каланоски, с. Мешеиште, Охрид. (451)

Свидетелство за завршено матурски испит, издадено од Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Битола на име Споменка Пацанова, ул. „Лерин“ бр. 68, Битола. (452)

Свидетелство од VIII одделение на име Горица Јованова, Кавадарци. (453)

Откупна белешка за жито, издадена од ЗПТО „К. Вода“ — Битола на име Стојан Тембелески, с. Бучин, Прилеп. (454)

Откупна белешка бр. 10664, за откуп на кожи, издадена од ЗПТО — „К. Вода“ — Битола на име Иван Јовески, с. Крушеани, Прилеп. (455)

Откупна белешка бр. 10702, за откуп на кожи, издадена од ЗПТО — „К. Вода“ — Битола на име Димко Јовески, с. Крушеани, Прилеп. (456)

Откупна белешка бр. 10937, за откуп на жито, издадена од ЗПТО — „К. Вода“ — Битола на име Трајко Китаноски, с. Крушеани, Прилеп. (457)

Откупна листа бр. 7131 за откуп на сончоглед, издадена од ЗПТО — „К. Вода“ — Битола на име Целе Костоски, с. Крушеани, Прилеп. (458)

Откупна листа бр. 7273 за откуп на сончоглед, издадена од ЗПТО „К. Вода“ — Битола на име Медо Китаноски, с. Крушеани, Прилеп. (459)

Откупна листа бр. 7284, за откуп на сончоглед, издадена од ЗПТО „К. Вода“ — Битола на име Димко Јовески, с. Крушеани, Прилеп. (460)

Откупна листа бр. 7278, за откуп на сончоглед, издадена од ЗПТО „Кисела Вода“ — Битола на име Ристо Ѓороски, с. Крушеани, Прилеп. (461)

Откупна белешка бр. 8602 за откуп на пченица, издадена од ЗПТО — „К. Вода“ — Битола на име Наумче Ацески, с. Годивље, Крушево. (462)

Откупна белешка бр. 8710, за откуп на жито, издадена од ЗПТО „К. Вода“ — Битола на име Стојан Илиески, с. Св. Митрани, Крушево. (463)

Откупна белешка бр. 10872, за откуп на жито, издадена од ЗПТО — „Кисела Вода“ — Битола на име Кристо Приденкоски, с. Крушеани, Прилеп. (464)

Свидетелство бр. 338 од IV одделение, издадено од Училиштето „Г. Делчев“ — с. Беловодица на име Весела Паноска, с. Беловодица, Прилеп. (465)

Работна книшка на име Мамут Целадини, с. Синичане, Тетово. (466)

Свидетелство на име Фадил Доган, ул. „Ленинградска“ бр. 8, Гостивар. (467)

Оружен лист рег. бр. 2571, издаден од ОВР — Тетово на име Изаир Бајрами, с. Пирок, Тетово. (468)

Уверение од VIII одделение, издадено од Училиштето „Бр. Единство“ — Тетово на име Самет Исеини, ул. „Цетинска“ бр. 84, Тетово. (469)

Извод од матичната книга на родените на име Самет Исени, ул. „Цетинска“ бр. 84, Тетово. (470)

Свидетелство издадено од ЦОУ „Кочо Рацин“ — с. Блатец — Винаца на име Коце Витанов Спасов, с. Драгобраште, Винаца. (472)

Здравствена легитимација на име Александар Саздов, с. Блатец, Винаца. (473)

Здравствена легитимација на име Магда Саздова, с. Блатец, Винаца. (474)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јован Гогоски, ул. „Кленовац“ бр. 51, Битола. (475)

Работна книшка на име Исмет Ј. Рапшита, ул. „Бл. Тоска“ бр. 160, Тетово. (476)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Трајковски, с. Беранци, Битола. (479)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лиле Трајковска, с. Беранци, Битола. (480)

Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име Димитар Дошов, ул. „Ф. Калаков“ бр. 10, Неготино. (481)

Свидетелство од IV одделение на име Нада Тодоровска, ул. „Ц. Којиарец“ бр. 159а, Прилеп. (482)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Богданка Димоска, ул. „Б. Талески“ бр. 67, Прилеп. (483)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Охридски“ — Прилеп на име Милан Митрически, ул. „Марксва“ бр. 194, Прилеп. (486)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Илија Војоски, ул. „Ст. Апостолски“ бр. 23, Прилеп. (487)

Свидетелство за VIII одделение на име Кемал Бахор, с. Десово, Прилеп. (488)

Диплома на име Лазар Андов, с. Башино Село, Т. Велес. (489)

Здравствена легитимација на име Рустем Русеми, ул. „29 ноември“ бр. 71, Тетово. (490)

Ученичка книшка за V одделение на име Адил В. Адил, с. Градец, Гостивар. (491)

Работна книшка бр. 6765 на име Пецо Грашиноски, ул. „Сретко Крстески“ бр. 133, Гостивар. (492)

Возачка дозвола бр. 9801 на ГП „Црвена звезда“ — Гостивар. (493)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Данчо К. Јовановски, с. Метежево, Кр. Паланка. (494)

Работна книшка на име Менка Костовска, ул. „Смилевска“ бр. 19, Битола. (495)

Здравствена легитимација на име Цане Петровски, ул. „Козјак“ бр. 29, Битола. (496)

Свидетелство за II година, издадено од Индустриското училиште „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Христо Димоски, ул. „Бл. Горев“ бр. 71, Титов Велес. (498)

Ученичка книшка од II клас, издадена од УЗУС „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Олимпија Жабева, ул. „Јовче Чучук“ бр. 46а, Т. Велес. (499)

Работна книшка на име Стојка Стаменкоска, с. Ервеница, Тетово. (501)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ислам Сеадини, с. Желино, Тетово. (502)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мерцан Сеадини, с. Желино, Тетово. (503)

Земјоделска здравствена легитимација на име Камил Сеадини, с. Желино, Тетово. (504)

Земјоделска здравствена легитимација на име Идавер Сеадини, с. Желино, Тетово. (505)

Земјоделска здравствена легитимација на име Веџедија Сеадини, с. Желино, Тетово. (506)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сеадин Сеадини, с. Желино, Тетово. (507)

Земјоделска здравствена легитимација на име Узиркијат Сеадини, с. Желино, Тетово. (508)

Работна книшка на име Асан Азизи, с. Требош, Тетово. (509)

Свидетелство за IV одделение на име Љубица Ристовска, с. Градско, Т. Велес. (510)

Возачка дозвола бр. 5139, издадена од ОВР — Тетово на име Кузман Неделковски, ул. „Благоја Тоска“ бр. 216, Тетово. (511)

Работна книшка издадена од Нови Пазар на име Бранка Вучиниќ, Гостивар. (512)

Здравствена легитимација на име Фети Бенири, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 3, Гостивар. (513)

Возачка дозвола бр. 995, на име Џемаледил Пурце, ул. „Кочо Зоци“ бр. 16, Гостивар. (514)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Ванчо Прке“ — Делчево на име Мехрема А. Османова, Делчево. (515)

Здравствена легитимација на име Селвана Димовска, ул. „Вера Циривири“ бр. 20а, Битола. (516)

Свидетелство за IV одделение издадено од Основното училиште — с. Долнени на име Спаса Талеска, с. Долнени, Прилеп. (517)

Свидетелство за IV година, издадено од Средно економското училиште „Ј. Тесличков“ — Т. Велес на име Никола Сараулев, ул. „Владимир Назор“ бр. 100, Т. Велес. (518)

Контролна белешка бр. 4584 на име Алекссо Глушевски, с. Обршани, Битола. (520)

Контролна белешка бр. 4662 на име Дичо Гогоски, с. Обршани, Битола. (521)

Свидетелство од VIII одделение на име Азем Адилоски, с. Десово, Прилеп. (522)

Здравствена легитимација на име Горица Митреска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 12а, Прилеп. (523)

Работна книшка на име Редеп Идризи, ул. „Преспанска“ бр. 40, Тетово. (524)

Возачка дозвола за категорија „Б“ на име Хусеин Хоџи, ул. „Кочо Зоци“ бр. 5, Гостивар. (526)

Свидетелство за VI одделение на име Мендух Ц. Адил, с. Градец, Гостивар. (527)

Контролна белешка на 161.000 стари динари на име Ило Ристевски, с. Оризари, Битола. (528)

Возачка дозвола бр. 313, издадена од СВР — Гостивар на име Сефедин Азили, с. Речица, Гостивар. (529)

Здравствена легитимација на име Роза Јорданоска, ул. „Димо Наредникот“ — бр. 69, Прилеп. (532)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште на име Славица Јовческа, с. Долнени, Прилеп. (533)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „К. Охридски“ — Прилеп на име Ратка Николоска, ул. „Егејска“ бр. 103, Прилеп. (534)

Боречка книшка на име Кемал Адеми, с. Камењане, Тетово. (536)

Сообраќајна дозвола на Земјоделската задруга „Вратница“ с. Добридол, Гостивар. (538)

Работна книшка издадена од Куманово на име Маре Ангеловска, с. Бедиње, Куманово. (539)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Атанас Чолаковски, с. Витолиште, Прилеп. (540)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „К. Мисирков“ с. Чумово на име Стево Петрески, с. Чумово, Прилеп. (542)

Работна книшка на име Баирам Хајдари, с. Цепчиште, Тетово. (543)

Здравствена легитимација на име Никола Душковски, с. Карамани, Битола. (544)

Свидетелство за VIII одделение на име Данаил Димески, ул. „Охридска“ бр. 7, Прилеп. (545)

Матурска диплома бр. 229/1 издадена од Турунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп на име Саниша Видановски, с. Тополница, Прилеп. (546)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димче Тодески, ул. Цане Којнарец“ бр. 45а, Прилеп. (547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ленка Спасеска, с. Рилево, Прилеп. (548)

Работна книшка издадена од Општинското собрание — Куманово на име Нухија Рифат, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 11, Куманово. (549)

Работна книшка издадена од Собранието на општина — Куманово на име Ефто Јовановски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Ефто Јовановски, с. М. Нагоричане, Куманово. (551)

Индекс бр. II 603/73 издаден од ВЕШ Прилеп на име Снежана Коцева, ул. „Д. Габер“ бр. 10, Какадарци. (552)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделковски“ — Т. Велес на име Раде Стојковски, ул. „Благој Горев“ бр. 75а, Т. Велес. (553)

Свидетелство за I година гимназија на име Фејзулах Ибрахими, ул. „Братство Единство“ бр. 99, Гостивар. (554)

Работна книшка бр. 420 на име Кирило Гаврилоски, ул. „Живко Брајковски“ бр. 19, Гостивар. (555)

Работна книшка издадена од Македонски Брод на име Дојчин Цветановски, Скопје. (556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Даниловски, Скопје. (557)

Работна книшка издадена од Скопје на име Олгица Радивојевиќ, Скопје. (558)

Индекс бр. 13731, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Викторија Иванова, Скопје. (559)

Работна книшка издадена од Скопје на име Слободан Пашкоски, Скопје. (560)

Свидетелство за завршен испит издадено од АСУЦ — Скопје на име Музафер Амза, Скопје. (561)

Ученичка книшка за незавршен I клас, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Снежана Дураковска, Скопје. (562)

Работна книшка бр. 28528, издадена од Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Глигор Тодоров, Скопје. (564)

Индекс бр. 14875, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Красимира Бошковска, Скопје. (565)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Митко Пендуклиски“ — Кратово на име Трајан Василевски, Скопје. (566)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Осмолетката „Макаренко“ — Скопје на име Борче Неделковски, Скопје. (567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сунчица Илиевска, Скопје. (569)

Воена книшка издадена од Плоче на име Стојанчо Камчев, Скопје. (570)

Работна книшка издадена од Скопје на име Менка Велковска, Скопје. (571)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Панчев, Скопје. (572)

Работна книшка издадена од Скопје на име Алексо Робев, Скопје. (574)

Воена книшка издадена од Требиње на име Димитрие Дејкоски, Скопје. (575)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емил Петков, Скопје. (576)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „26 јули“ — нас. Шуто Оризари — Скопје на име Насер Усеин, Скопје. (577)

Индекс бр. 9153, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Марика Петрова, Скопје. (578)

Индекс бр. 841, издаден од Архитектонскиот градежен факултет — Скопје на име Милорад Велковиќ, Скопје. (579)

Воена книшка издадена од Скопје на име Драгиша Урдаревиќ, Скопје. (580)

Воена книшка издадена од Приштина на име Светозар Адамчевски, Скопје. (581)

Воена книшка издадена од Книн на име Милан Али, Скопје. (582)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Рамиз, Скопје. (583)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софка Ацковска, Скопје. (584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методи Жбајнов, Скопје. (585)

Диплома за завршен Природно-математички факултет — група Хемџа во Скопје на име Младен Соколов, Скопје. (586)

Диплома за завршен Природно-математички факултет — група Хемџа во Скопје на име Доне Симоновски, Скопје. (587)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Арсиќ, Скопје. (588)

Свидетелство за положен испит за квалификуван работник — молерофарбарска струка, издадено од Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје на име Зекир Мамути, Скопје. (589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слаѓана Ангеловска, Скопје. (590)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верица Петровска, Скопје. (591)

Диплома за положен испит за квалификуван автомеханичар, издадена од ЕМСУЦ — Скопје на име Милојчо Ивановски, Скопје. (592)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Ѓокли, Скопје. (593)

Уверение за водоинсталатер, издадено од Заводот за запослување — Прилеп на име Киро Трајковски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 31, Прилеп. (594)

Работна книшка на име Крсто М. Златановски, ул. „Партизанска“ бр. 41, Драчево, Скопје. (595)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Тодор Јанев“, н. Чашка, Т. Велес, на име Бошко Димов, с. Бањица, Т. Велес. (596)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рушиде Хусмани, с. Слатино, Тетово. (597)

Земјоделска здравствена легитимација на име Цвети Хусмани, с. Слатино, Тетово. (598)

Земјоделска здравствена легитимација на име Саиде Хусмани, с. Слатино, Тетово. (599)

Земјоделска здравствена легитимација на име Минире Хусмани, с. Слатино, Тетово. (600)

Работна книшка на име Тефик Ука, ул. „Доне Божинов“ бр. 1, Куманово. (601)

Работна книшка издадена од Собрание на општината — Куманово на име Цвета Трајковска, с. Јачинце, Куманово. (602)

Работна книшка издадена од Куманово на име Гордица Вуковиќ, ул. „Карло Маркс“ бр. 76, Куманово. (603)

Ученичка книшка за VI одделение основно училиште на име Георги Илија Петров, ул. „Г. Делчев“ бр. 35, Гостивар. (604)

Работна книшка на име Ацо Аврамовски, с. Вруток, Гостивар. (605)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Бешиште на име Митре Валавачковски, с. Бешиште, Прилеп. (606)

Здравствена легитимација на име Бајрам Мифтари, с. Боговиње, Тетово. (608)

Здравствена легитимација на име Азем Мифтари, с. Боговиње, Тетово. (609)

Здравствена легитимација на име Јакуп Мифтари, с. Боговиње, Тетово. (610)

Работна книшка издадена од Скопје на име Расим Мустафа, Скопје. (3120)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Куманово на име Стојан Илиевски, ул. „Денко Драганов“ бр. 33, Куманово. (3121)

Свидетелство за положен испит, издадено од АСУЦ-Скопје на име Ѓорѓи Стојаноски, Скопје. (3122)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Лазо Дангев, Скопје. (3123)

Работна книшка издадена од Скопје на име Реџеп Фазли, Скопје. (3124)

Индекс бр. 1004, издаден од Технолошко-металуршкиот факултет-Скопје на име Анче Милоски, Скопје. (3125)

Индекс бр. 10863, издаден од Правни факултет-Скопје на име Драгољуб Јовановиќ, Скопје. (3126)

Диплома за завршен испит, издадена од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Слободан Ивановски, Скопје. (3127)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка Ипракова, Скопје. (3128)

Свидетелство за IV клас, издадено од СТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Николина Рајчанова, Скопје. (3131)

Работна книшка издадена од Скопје на име Трајко И. Каески, Скопје. (3132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Белинска, Скопје. (3133)

Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Јованов, Скопје. (3134)

Свидетелство за IV година, издадено од Техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје, на име Благоја Благов, Скопје. (3135)

Воена книшка издадена од Скопје на име Томислав Чокревски, Скопје. (3136)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Креола Петрова, Скопје. (3137)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стојко Врнарчевски, Скопје. (3138)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Флорија Демај, Скопје. (3139)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангa Зафировска, Скопје. (3140)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Душко Лазаревски, Скопје. (3141)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рајна Маткалиева, Скопје. (3142)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Давиткова, Скопје. (3143)

Диплома за завршен испит, издадена од ГТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Христина Ивановска, Скопје. (3144)

Воена книшка издадена од ВП 5970 — Охрид на име Душан Недељковиќ, с. Карабичане, Куманово. (3145)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бранислав Василевски, Скопје. (3146)

Индекс бр. 14263, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Виолета Гулова, Скопје. (3147)

Свидетелство за IV клас на име Кемал Муслиу, с. Каменане, Тетово. (3148)

Свидетелство дел. бр. 0704-121/58, за завршен испит, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Методи В. Шарковски, с. Мачево, Берово. (3149)

Свидетелство бр. 23/937 за IV гимназија на име Методи В. Шарковски, с. Мачево, Берово. (3150)

Оружен лист бр. 1672, издаден од ОВР — Тетово на име Шефки Идризи, с. Пирок Тетово. (3151)

Свидетелство од VIII одделение на име Пандора Спиркоска, ул. „М. Козар“ бр. 75, Прилеп. (3153)

Свидетелство издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Вера Попоска, булевар „Маршал Тито“ бр. 77, Прилеп. (3154)

Здравствена легитимација на име Рејда Елезоска, с. Д. Косоврасти, Дебар. (3155)

Здравствена легитимација на име Сејдо Елезоски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (3156)

Здравствена легитимација на име Сафредин Елезоски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (3157)

Здравствена легитимација на име Оран Елезоски, с. Д. Косоврасти, Дебар. (3158)

Работна книшка издадена од Кратово на име Милчо Јовановски, ул. „Вера Которка“ бр. 26, Куманово. (3159)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ „Гоце Делчев“ — с. Растеш на име Вуке Савески, с. Битово, М. Брод. (3160)

Здравствена легитимација издадена од Т. Велес на име Јован Темелков, ул. „Благој Кирков“ бр. 42а, Т. Велес. (3161)

Свидетелство за I клас, издадено од Индустриското училиште „Коле Неделоски“ на име Стефан Д. Димевски, с. Слепче, Прилеп. (3162)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ с. Извор на име Јордан И. Маневски, с. Стари Град, Т. Велес. (3163)

Работна книшка издадена од Кавадарци на име Киро Јовановски, ул. „Брусанска“ бб Кавадарци. (3164)

Работна книшка на име Елефтерија Толис, ул. „Горче Петров“ бр. 35/7, Тетово. (3166)

Здравствена легитимација на име Авдол Кадроли, Гостивар. (3167)

Возачка дозвола бр. 2854, издадена од ОВР — Гостивар на име Абдулкебир Јашари, ул. 18 Ноември“ бр. 109, Гостивар. (3168)

Работна книшка на име Божо Новаковски, ул. „18 Ноември“ бр. 12, Гостивар. (3170)

Работна книшка издадена од Куманово на име Данко Манев, ул. „Абрашевиќ“ бр. 7 Куманово. (3171)

Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Симјановски, с. Стенче, Гостивар. (3173)

Здравствена легитимација на име Драгутин Милошески, с. Велица, Прилеп. (3175)

Свидетелство од I клас, издадено од Училиштето „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Цветко Јованоски, ул. „Ц. Којнарец“ бр. 110, Прилеп. (3176)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскалот“ на име Благоја Апостолоски, ул. „Солунска“ бр. 17, Т. Велес. (3177)

Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Адем Ислами, ул. „ЈНА“ бр. 89, Гостивар. (3178)

Свидетелство од II година, издадено од Гимназијата „П. Поповски“ — Гостивар, на име Адем Ислами, ул. „ЈНА“ бр. 89, Гостивар. (3179)

Диплома за завршен испит на име Милош Давидовски ул. „Востаничка“ бр. 76, Скопје. (3180)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лена Талеска, с. Каменица, Битола. (3181)

Воена книшка издадена од В.П. 5887/17 — Куманово на име Стево Караколев, ул. „Смолевска“ бр. 8, Битола. (2631)

Возачка дозвола бр. 865 на име Светолик Стојаноски, ул. „Борис Кидрич“ бб, Гостивар. (2659)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Абдурезек Ибраими, ул. „Орце Николов“ бр. 12, Тетово. (2683)

Возачка дозвола бр. 6090, издадена од СВР — Тетово на име Хазиз Хајдари, с. Шипковица, Тетово. (2669)

Сообраќајна книшка рег. бр. ТЕ 117-10, издадена од ОВР — Гостивар на име Атанасије Ристоски, ул. „Д. Дејаноски“, бр. 14, Гостивар. (2672)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Петре Илиески, с. Новоселани, Прилеп. (2681)

Пасош издаден од ОВР — Прилеп на име Илија Ристески, ул. „Браќа Шемкоски“ бр. 29, Прилеп. (2682)

Воена книшка издадена од В.П. 2602 — Загреб на име Раско Богатиноски, ул. „Партизанска“ бр. 27, Прилеп. (2683)

Лична карта на име Бејтула Џафери, ул. „Пробиштип“ бр. 5, Тетово. (2685)

Возачка дозвола бр. 3146, издадена од Гостивар на име Зулфи Салиу, с. Форино, Гостивар. (2688)

Оружен лист бр. 2944, издаден од СВР — Тетово на име Абдурахим Рушити, с. Каменане, Тетово. (2689)

Воена книшка на име Клено Ц. Зини, ул. „Цар Самоил“ бр. 226, Битола. (2690)

Уверение за возачки испит, издадено од Заводот за запослугање на име Бранко Трајаноски, с. Ропотово, Прилеп. (2692)

Оружен лист бр. 33794 на име Трајан Андреев, с. Слојештица, Д. Хисар. (2782)

Возачка дозвола бр. 5329, издадена од СВР — Тетово на име Елез Мема, ул. „Џетинска“ бр. 52, Тетово. (2788)

Лична карта на име Ашим Есени, с. Форино, Гостивар. (2792)

Воена книшка на име Хасан Емина Џемаиловски, ул. „Средорек“ бр. 105, Куманово. (2794)

Лична карта бр. 7161 на име Светозар Грујоски, ул. „Никола Парапунов“ бр. 176, Гостивар. (2801)

Возачка дозвола издадена од ОВР — Гостивар на име Димитрија Михајлоски, ул. „Мара Угринова“ бр. 30, Гостивар. (2802)

Диплома за завршен испит издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Маргита Антевска, ул. „Г. Делчев“ бр. 33, Куманово. (2819)

Воена книшка издадена од Одделение за народна одбрана Куманово на име Додевски Киров Теодос ул. „Нова Југославија“ 24, Куманово. (3178)

Возачка дозвола бр. 911, издадена од ОВР — Тетово на име Селман Селмани, с. Доброште, Тетово. (2454)

Воена книшка на име Ванчо Петров, ул. „Љубен Иванов“ бр. 36, Штип. (2461)

Свидетелство за завршено I и IV клас и ученичка книшка за II и III клас, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Асан Гарипов, ул. „Карл Маркс“ бр. 128, Куманово. (2389)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Перо Котески, ул. „Г. Салај“ бр. 40, Прилеп. (2513)

Воена книшка издадена од В.П. — Копривница на име Перо Мицевски, ул. „Г. Салај“ бр. 46, Прилеп. (2514)

Возачка дозвола бр. 5233, издадена од СВР — Тетово на име Салија Исеџ, с. Боговиње, Тетово. (2532)

Возачка дозвола бр. 496184, издадена од Тетово на име Хазис Хајдари, с. Требош, Тетово. (2533)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Хазис Хајдари, с. Требош, Тетово. (2539)

Возачка дозвола на име Џафер Исмани, с. Седларево, Тетово. (2546)

Оружен лист рег. бр. 715, издаден од СВР — Тетово на име Ферик Исмаили, с. Пирок, Тетово. (2543)

Воена книшка на име Ѓоре Сарафимоски, с. Косел, Окрид. (2544)

Лична карта на име Џафер Исмани, с. Седларево, Тетово. (2545)

Возачка дозвола бр. 909, издадена од СВР — Тетово на име Алираим Јаја, с. М. Речица, Тетово. (2549)

Лична карта издадена од ОВР — Скопје на име Милан Симоноски, ул. „Леринска“ бр. 73, Скопје. (2550)

Пасош бр. 273-301, издаден од ОВР — Валаново на име Ристо Н. Тенекиџиев, с. Пирава, Валаново. (2558)

Воена книшка на име Алим Алими, с. Трапчин Дол, Кичево. (2560)

Лична карта на име Рамадан Вејсели, с. Добри Дол, Гостивар. (2563)

Сообраќајна дозвола за моторно возило заставено 750, рег. бр. 38-36 на име Градежно претпријатие за висока и ниска градба „Црвена звезда“ Гостивар. (2564)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Раде Димковски, ул. „Теофон Икономов“ бр. 34, Куманово. (2566)

Возачка дозвола бр. 1258, издадена од Гостивар на име Гулан Шинази, ул. „ЈНА“ бр. 180, Гостивар. (2600)

Лична карта издадена од ОВР — Винаца на име Слободан Ф. Јанчев, с. Трсино, Винаца. (2618)

Воена книшка издадена од Скопје на име Трајко Стојко Ѓорѓевиќ, ул. „ЈНА“ бр. 19, Куманово. (2620)

Возачка дозвола издадена од Гостивар на име Ибраим Исмаили, ул. „Балиндољска“ бр. 61, Гостивар. (2623)

Сообраќајна дозвола на име Исмет Исмани, ул. „Младен Симонски“ Гостивар. (2624)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Милорад Д. Стојановски, с. Шупли Камен, Куманово. (2617)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Борис Р. Стаменковски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 19, Куманово. (2818)

Свидетелство за II клас гимназија на име Пане Котески, ул. „А. Адемски“ бр. 10, Прилеп. (664)

Здравствена легитимација на име Биљал Идризи, с. Д. Љубиње, Призрен. (665)

Возачка дозвола бр. 3488, издадена од ОВР-Гостивар на име Мевмед Адеми, с. Ростуше, Гостивар. (666)

Возачка дозвола бр. 3457 на име Кенан Речани, ул. „Томо Шумески“ бр. 11, Гостивар. (667)

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 89-04 на име Кенан Речани, ул. „Томо Шумески“ бр. 11, Гостивар. (668)

Оружен лист издаден од ОВР-Тетово на име Иљаз Селими, ул. „Џетиње“ бр. 147, Тетово. (670)

Свидетелство за VIII одделение на име Вељко Ивановски, с. Трновци, Битола. (671)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Насер Нухи, с. Желино, Тетово. (672)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ката Кузмановска, с. Жилче, Тетово. (673)

Свидетелство за завршен испит, за квалификуван дреар на име Хопи Хусени, ул. „Кочо Зози“ бр. 5, Гостивар. (674)

Индекс бр. 9480 на име Исмаил Исмаил, ул. „Београдска“ бр. 20, Гостивар. (675)

Ученичка книшка издадена од Основното училиште „М. Пијаде“ — Гостивар на име Хасан Јусуфи, ул. „Шуматоска“ бр. 16, Гостивар. (676)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Димонце, на име Благона Иванова, Скопје. (677)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Радомир Ристески, Скопје. (678)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стојан Стојановски, Скопје. (679)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Алексо Трајковски, Скопје. (680)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирче Даниловски, Скопје. (681)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Битола на име Ратко Јовановиќ, Битола. (682)

Индекс бр. 8524, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Радица Митровска, Скопје. (683)

Воена книшка издадена од Воениот отсек во Гостивар на име Сретен Богдановски, Скопје. (684)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Рамадан Дамјановиќ, Скопје. (685)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Тодорка Костова, Скопје. (686)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Рахмет Мемедов, Скопје. (687)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ѓурѓица Куновска, Скопје. (688)

Свидетелство за Периодично училиште за ученици во стопанството издадено од Куманово на име Алириза Ј. Џељадиновски, Куманово. (690)

Налог за исплата бр. 0249 за исплата на инвалиднина за месец март 1974 година, издаден од Собрание на град Скопје на име Петар Ничевски, Скопје. (691)

Возачка дозвола бр. 1401 издадена од ОВР-Тетово на име Љупчо Симовски, ул. „Илинденска“ бр. 62/5, Тетово. (692)

Воена книшка издадена од Ниш на име Киро Божиновски, Скопје. (693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Шакири, Скопје. (694)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анета Митревска, Скопје. (695)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Тасевски, Скопје. (696)

Воена книшка издадена од Суботица на име Тодор Трипуновски, Скопје. (697)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виргинија Ѓоргиевска, Скопје. (698)

Ученичка книшка за VI одделение издадена од Основното училиште „Јосип Броз Тито“ — Нас. Влае — Скопје на име Мехмед Панчарлиевски, Скопје. (699)

Диплома бр. 318/26029 за положена квалификација столарски занает, издадена од Занаетчиската комора — Куманово на име Борис Блажевски, Скопје. (700)

Свидетелство за завршено едногодишно дактилографско училиште Скопје на име Радмила Митровиќ, Скопје. (701)

Свидетелство за II година домаќински смер, издадено од Учителска школа „Вера Јоциќ“ Скопје на име Радмила Митровиќ, Скопје. (702)

Свидетелство за I година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Марика Арсовска, Куманово. (703)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорије Јовановиќ, Скопје. (704)

Ученичка-слободна карта, издадена од Градски сообраќај на име Орде Петрушев, Скопје. (705)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Аки Ислам, Скопје. (706)

Воена книшка издадена од Бели Манастир — Осиеќ на име Хасип Аметовска, Скопје. (707)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Асан, Скопје. (708)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „И. Р. Ѓола“ — Скопје на име Ратко Шопкински, Скопје. (709)

Здравствена легитимација бр. 118737, издадена во Скопје на име Јасмина Гавриловиќ, Скопје. (710)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Амза и Ѓизабет Сулејманови, Скопје. (711)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Велковски, Скопје. (712)

Работна книшка издадена од Скопје на име Али Исеини, Скопје. (713)

Диплома за завршен испит, издадена од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Стојанка Трајковска, Скопје. (714)

Работна книшка издадена од Скопје на име Елена Бошковска, Скопје. (715)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Стојановски, Скопје. (716)

Свидетелство за III година, издадено од Економското училиште „Ворис Кидрич“ — Скопје на име Снежана Александрова, Скопје. (717)

Индекс бр. 1899, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Крсто Павловски, Скопје. (718)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севдије Река, Скопје. (719)

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Добрица Ристовска, Скопје. (720)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сенат Селмановиќ, Скопје. (721)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Рахимовски, Скопје. (723)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Марица Илиевска, Скопје. (722)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кратово на име Ленче Велевска, с. Крилатица, Кратово. (724)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Нефизе Етем и Гулбаз Зубер Скопје. (725)

Диплома за завршена Педагошка гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Рада Велковска, Скопје. (726)

Здравствена легитимација издадена од Воена пошта 3038 во Скопје на име Маријана Новаковиќ, Скопје. (727)

Работна книшка издадена од Скопје на име Иљинка Кировска, Скопје. (728)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Занаетчиското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Божидар Николовски, Скопје. (729)

Работна книшка издадена од Кочани, на име Вера Димитрова, Скопје. (730)

Работна книшка издадена од Призрен на име Милорад Тодоровиќ, Скопје. (731)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бедри Јакупи, Скопје. (732)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство“ — Скопје на име Фејзије Сеља, Скопје. (733)

Воена книшка издадена од В. П. 8530/5 — Нова Градишка на име Раман Бекири, Скопје. (734)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Миладиновци — Скопско на име Радосија М. Миљковиќ, Скопје. (735)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ѓирија“ — Скопје на име Шабан Демир Шабан, Скопје. (736)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ѓирија“ — Скопје на име Хатиџе Демир Шабан, Скопје. (737)

Работна книшка издадена од Босански Нови на име Милева Здјелар, Скопје. (738)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓирија Фејзулеи, Скопје. (739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Павловски, Скопје. (740)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Трговското училиште — Скопје на име Верка Мицевска, Скопје. (741)

Здравствена легитимација на име Есма Мифтари, с. Боговиње, Тетово. (611)

Работна книшка на име Керим Азизи, с. Стримница, Тетово. (612)

Работна книшка на име Цветко Н. Заковски, с. Фалише, Тетово. (614)

Здравствена легитимација на име Маиз Руштити, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 8, Тетово. (615)

Здравствена легитимација на име Рифат Меммиши, с. Нераште, Тетово. (616)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Средно техничко училиште „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Убавка Димовска, Св. Николе. (618)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Кочо Рацин“ — Битола на име Коста Манојловски, с. Породин, Битола. (619)

Работна книшка на име Борис Митревски, с. Журче, Демир Хисар. (620)

Здравствена легитимација бр. 20900, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Трајко Ристов, с. Градско, Т. Велес. (621)

Оружен лист рег. бр. 1092, издаден од ОВР — Тетово на име Шаип Идризи, с. Темово, Тетово. (622)

Работна книшка бр. 120, издадена од Собранието на општина — Крива Паланка на име Ангел С. Јанков, Делчево. (623)

Здравствена легитимација бр. 3980, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Нада С. Пендушевска, с. Градско Т. Велес. (624)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Славчо Стојменов“ — Винаца на име Славчо Стојков, ул. „Ангел Винички“, бр. 15, Винаца.

СОДРЖИНА

	Страна		
591. Правилник за минималните услови што во поглед на техничката опрема, стручните кадри и другите услови мораат да ги исполнуваат општинските органи за внатрешни работи за вршење на определени стручни работи — — — — —	1233	309. Одлука за височината на стапката за издвојување од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за помагање закрепнувањето на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување во 1975 година — — — — —	1240
592. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 104/73 од 27 ноември 1974 година — — — — —	1234	310. Одлука за утврдување на финансискиот план на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за 1975 година — — — — —	1240
593. Методологија за измени и дополнување на Методологијата за искажување на потребните податоци за следење на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и Општествениот договор за организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности — — — — —	1235	311. Одлука за времено финансирање на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во првото тримесечје од 1975 година — — — — —	1241
Општи акти на самоуправните интересни заедници		312. Одлука за утврдување на финансискиот план на Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување за 1975 година — — — — —	1241
299. Одлука за усогласување на пензиите и другите примања со движењето на просечните трошоци на животот — — — — —	1235	313. Одлука за именување секретар на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — —	1242
300. Одлука за најнискиот износ на пензиите за 1975 година — — — — —	1236	314. Одлука за дополнување на Листата на лековите што можат да се препишуваат на товар на средствата на општинските заедници на здравството и здравствено-то осигурување — — — — —	1242
301. Одлука за граничниот износ на најнискиот пензиско примање — — — — —	1236	315. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за насочено образование за 1975 година — — — — —	1243
302. Одлука за определување граничниот износ на највисоките пензиски основи за 1975 година — — — — —	1237	316. Решение за именување секретар на Општата заедница на образованието — — — — —	1243
303. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиското и инвалидското осигурување за 1974 година — — — — —	1237	317. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1975 година — — — — —	1243
304. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1974 година — — — — —	1237	318. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1975 година — — — — —	1244
305. Одлука за стапките на додатниот придонес за инвалидското осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1975 година — — — — —	1238	319. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1975 година — — — — —	1245
306. Одлука за придонесите за пензиското и инвалидското осигурување во паушални износи и основици за пресметување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	1238	320. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за парични надоместоци и помошти — — — — —	1246
307. Одлука за определување паушални износи на придонесот за лицата осигурени за одделни права од инвалидското осигурување — — — — —	1239	321. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на здравствени услуги — — — — —	1246
308. Одлука за височината на средствата што од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 1975 година задолжително се издвојуваат за резервата на Фондот и за височината на средствата што ќе служат за обртни средства — — — — —	1240	322. Деловник за работа на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување и неговите органи и тела — — — — —	1246
		Општи акти на самоуправните организации	
		323. Правилник за начинот на пријавување и одјавување на приемниците, за начинот на водењето евиденција за приемниците и нивните корисници, како и за начинот на собирање и плаќање на надоместок за користење на радиодифузни приемници — — — — —	1251